



ОСИГУРУВАЊЕ КЛУБИ МАКЕДОНИЈА
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2012



ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА

Осигурување Кјуби Македонија континуирано ги идентификува, проценува и ги мери ризиците на кои е изложена компанијата во текот на својата работа и управува со тие ризици на начин кој ќе обезбеди трајно одржување на степенот на изложеност кој нема да го загрози имотот и работењето на компанијата, односно ќе обезбеди заштита на интересите на акционерите, осигурениците, оштетените трети лица и други доверители на компанијата во согласност со законите и другите прописи, како и со интерните правилници и процедури. Како дел од деловната политика, идентификувани се позначајни ризици и начинот на кој компанијата врши контрола и управување со истите.

ИСТОРИЈАТ

- Друштвото е формирано во 1945 година како Државен осигурителен завод на ФНРЈ;
- 1974 година е регистрирано како Заедница за осигурување на имоти и лица или скратено ЗОИЛ;
- 1990 година се изврши трансформација на капиталот;
- 01.01.1991 година е акционерско друштво;
- 1993 година дејноста на Друштвото се проширува и со реосигурување;
- 1998 година отпочнат е процесот на приватизација на Друштвото;
- 2000 година како доминантен сопственик се јавува КЈУБИ (QBE) - Лондон;
- Во 2006 година извршен е пренос на капиталот и доминантен сопственик е - Кјуби Ре (QBE Re) Даблин, Р. Ирска;

Порака од Претседателот на одборот на директори

“Осигурување Кјуби Македонија е компанија со свои корени длабоко во осигурителната потсвест на македонскиот пазар како стабилна, искусна и вредна компанија која знае да опстои во услови на секакви предизвици.”

Г-ДИН АНДРЕЈА ЈОСИФОВСКИ



За Осигурување Кјуби Македонија 2012 беше комплицирана година од аспект на економските и пазарните услови во кои се одвиваа активностите на основниот бизнис и дополнително специфична со најавата на сопственикот на мнозинскиот удел на акции QBE Insurance Group да го отуѓи истиот.

Заради условите кои беа повеќе од предизвик за Менаџерскиот тим и вработените во компанијата, ќе кажеме дека постигнавме очекуван резултат кој не ги загрозува интересите на акционерите долгорочно, а исто така во ниеден момент не ги стави на испит нашите обврски кон клиентите.

Ова само кажува дека Осигурување Кјуби Македонија е компанија со свои корени длабоко во осигурителната потсвест на македонскиот пазар како стабилна, искусна и вредна компанија која знае да опстои во услови на секакви предизвици.

Уште еднаш ја потврдуваме нашата улога дека остануваме долгорочно меѓу главните осигурувачи и носители на квалитетни решенија на пазарот. Балансирањето меѓу разновидните потреби на пазарот и можните решенија кои не секогаш даваат предност на ниската цена, туку на стабилни и сигурни покритија преку познавање на ризикот, се покажуваат адекватни за клиентите кои од нас очекуваат да добијат препознатлив квалитет.

Осигурувањето е чин на одговорно однесување кон се што е вредно, се што е создадено со љубов и труд и се за што се грижиме во животот. Ја почитуваме потребата на нашите клиенти да одберат сигурност кога станува збор за осигурување. Ја почитуваме и природата од сите аспекти од кои ни ја покажува својата моќ. Затоа се што работиме и како се однесуваме е одраз на нашата одговорност и

почит кон клиентите, кон луѓето пошироко и воопшто кон природата.

Преку современ пристап и прием во осигурување, управуваме со ризиците фокусирано и со разбирање. Градиме цврста врска на доверба и сигурност со нашите клиенти и сме постојана поддршка во нивниот развој. Особено сме горди на финансиски супериорната и квалитетна услуга при настаната штета од осигурен ризик.

Изразувам голема благодарност до Менаџерскиот тим за напорната работа во 2012 година. Благодарам на вработените за посветеноста во работата и следење на стратешки поставените насоки. Во годината пред нас се очекува особено проактивна работа од сите преку задржување на вредностите што ги применуваме.

Извештај на Генералниот менаџер

“Основна цел во главната дејност на нашата компанија е да се задржат квалитетни осигуреници, но и да дојде до зголемување на нивниот број во оние видови на осигурување кои ни овозможуваат профитабилен резултат.”



Г-ДИН БОШКО АНДОВ

Кјуби Македонија во 2012-та година оствари загуба во износ од 237 милиони денари после оданочување. Загубата доаѓа најмногу заради усогласувањето со зајакнатата осигурителна регулатива од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Во текот на 2012-та година имавме дополнителни резервирања од околу 140 милиони денари, пред се за резервирање на достасаните, а ненаплатени побарувања. Со овој износ целосно се усогласивме со гореспоменатата регулатива.

Од друга страна напорите вложени во наплата на старите побарувања ни овозможи да и покрај намалениот обем на премија ги намалиме нашите вкупни обврски за 74 милиони денари. Со 31.12.2012 година коефициентот на ликвидност пресметан според пресметката дадена од страна на регулаторот изнесува 1.32 во споредба со 1.21 на почетокот на годината што значи подобрување на ликвидноста на компанијата за 10%. Како посебен податок би го издвоил и фактот што ниту една ликвидирана штета не стои за исплата повеќе од 2 дена иако законскиот рок е 14 дена.

Полисираната премија во 2012-та година кај осигурувањето неживот изнесува 683 милиони денари, што претставува намалување во однос на 2011-та година од 8.1% и тоа пред се кај осигурувањето од автоодговорност и тоа за 8.2%.

Нето полисираната премија кај осигурувањето живот изнесува 8 милиони денари или 3.3 милиони помалку од 2011-та година. Како што е познато постоечките животни полиси Осигурување Кјуби Македонија ги опслужува до нивниот истек или барање за

предвремен откуп од причина што овој вид на осигурување престанавме да го работиме во 2004-та година.

Можеме повторно да констатираме дека на македонскиот осигурителен пазар не се чувствува некоја промена. Учеството на 11 осигурителни компании на нашиот пазар со вкупно полисирана премија од околу 100 милиони евра во неживот и во 2012-та година ја продолжи состојбата во која најголемиот број од осигурувачите, а поготово тие што влегоа на пазарот во последните неколку години својот дел од пазарот и стекнувањето на позиции во земјава го градат преку драстично намалување на цените на осигурувањето и постојаното зголемување на провизиите на застапниците и посредниците во осигурувањето со однапред пресметана загуба или пак минимален профит. И во ова година добивката кај дејноста осигурување на нашиот пазар доаѓа пред се од работите по осигурување на живот.

Во 2012-та година слично како и во 2011-та, повеќе од 15% од бруто полисираната премија во земјата е преотстапена во реосигурување што покажува дека нето полисираната премија задржана кај директните осигурувачи пред се кај осигурувањето по имоти како и авиоодговорност и авиокаска е многу мала. Овој податок, но и податокот за непроменетото високо учество на моторните возила во вкупната осигурителна премија го покажува ниското ниво на развиеност на свеста за осигурување во Македонија.

Комбинираниот индекс на вкупните трошоци на работење и дадената провизија на застапниците и посредниците во однос на нето полисираната премија (брuto полисираната премија намалена за реосигурување) и во 2012-та година изнесува над 50% за разлика од околу 40% во развиените осигурителни пазари. Ова е главната причина за ниската профитабилност на македонскиот осигурителен пазар, но и показател дека во Македонија брuto осигурителната премија е сепак нереална односно изгледа далеку повисока отколку што реално е.

Кјуби Македонија во едно вакво опкружување има основна задача да ја оддржи финансиската стабилност и профитабилност на компанијата и тоа и го обезбедивме преку дисциплиниран прием во осигурување и ригорозна контрола на солвентноста и ликвидноста на клиентите.

Бројот на резервираните штети во 2012-та година го намаливме од 1733 на 1431 или за повеќе од 17% со голема заложба на сите служби во Секторот штети. Сакам да истакнам дека сме апсолутно најдобри во опслужувањето на осигурениците, како во брзината на исплата на штетите, така и во начинот на пресметување со што избегнуваме непријатни моменти врзани со судски спорови.

Во моментите кога на осигурениците им е најтешко ние веднаш реагираме и докажуваме за што всушност постоиме како компанија. Една од потврдите за ова е и фактот дека 2012-та година ја завршивме со помалку од 250 отворени пасивни судски спорови од кои најголем дел се доста стари - повеќе од 3 години што говори дека по новите полиси немаме вакви спорни состојби. Во однос на 2011-та година тоа е намалување 20%. Променетата филозофија на нашето разбирање за процесот на решавање на штети доведе до ова драстично намалување што пак води до дополнителна финансиска стабилност и можност за многу полесно управување со готовинскиот тек и зголемување на приходите од вложувања. Како потврда на овие факти е и податокот дека сме компанија за која има најмал број на поднесени приговори на работењето до Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

И во 2012-та година продолжил процесот на развој на дистрибутивната мрежа и искористување на можноста за соработка со друштвата за застапување во осигурување. Во текот на годината друштвата за застапување во осигурувањето со кои имаме склучено договор имаат зголемување на бројот на застапници што доведе и до зголемување на полисираната премија потпишана од нивна страна. Ние како компанија имаме голем интерес за проширување на оваа соработка и активно учествуваме во обука и едукација на застапниците.

Приходите од вложувања во 2012-та година се намалија во 2011-та година заради фактот дека банкарските камати на нашите депозити се намалија просечно за околу 12.2% односно од 4.2% на 3.69% просечно. Приходите од издавање на недвижностите

успеавме да ги задржиме на високо ниво, но сепак и тие бележат намалување во износ од 4.6 милиони денари што е и очекувано со оглед на состојбата на пазарот на недвижности во земјата.

Нашите цели во однос на управувањето со капиталот на Друштвото ги остваруваме во целост, а тоа значи дека висината на капиталот во целост ги исполнува законските барања односно целосно е заштитен капиталот на акционерите. Во таа насока во текот на 2012 год Друштвото изврши усогласување на разликата помеѓу номиналната вредност на акциите запишана во акционерската книга и онаа прикажана во книговодството на Друштвото. Оваа разлика потекнува од 1998 год кога во согласност со Законот за осигурување (Сл весник на РМ бр 49/97) и Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл весник на РМ бр 38/98) е извршена трансформација на општествениот капитал. Во моментот на трансформација на капиталот и во досегашното функционирање на Друштвото разликата помеѓу износот на основната главнина запишана во Статутот на Друштвото (и во Трговскиот регистар) и износот на акционерскиот капитал во сметководствените книги не претставувала пречка за солвентноста и ликвидноста на Друштвото и за секојдневното работење. За да не дојде до некои идни непредвидени состојби и со цел да се заштити Друштвото и акционерите од аспект на контрола на ризик се направи усогласување на вредноста на акционерскиот капитал во Трговскиот регистар и акционерскиот капитал во сметководствените книги на ниво на Акционерскиот капитал запишан во Трговскиот регистар.

Исто така и техничките резерви се во целост покриени со законски дозволени инвестирања. Можеме да се пофалиме дека сме далеку најсолвентна осигурителна компанија на пазарот. Ова го потврдуваме и со фактот дека нашиот капитал изнесува 4 пати над гарантниот капитал или скоро 2 пати повеќе од втората компанија на пазарот и 3,5 пати повеќе од просекот. Исто така капиталот е скоро 9 пати поголем од потребната маргина на солвентност или 2,5 пати повеќе од просекот на пазарот.

Во 2013-та година не очекува многу тешка работа. Притисокот на премиските стапки е неминовен. Зголемувањето на провизиите за застапниците и посредниците се очекува да биде уште поголемо отколку во 2012-та. Сведоци сме дека во изминатите неколку години има паѓање на вкупната полисирана премија на ниво на осигурителен пазар по осигурувањата од незгода и каско и истото се очекува и во 2013-та. Во истиот период има зголемување на вкупната премија на осигурителниот пазар по автоодговорност, но во 2013-та година и за оваа класа на осигурување не очекувам пораст. Останатите класи се одржуваат на исто ниво во повеќегодишниот период (имоти, патничко) или пак се многу мали за нивното зголемување да има некакво влијание на вкупната полисирана премија, како на нашата компанија така и на ниво на вкупниот пазар.



Основна цел во главната дејност на нашата компанија е да се задржат квалитетни осигуреници, но и да дојде до зголемување на нивниот број во оние видови на осигурување кои ни овозможуваат профитабилен резултат.

Секако дека очекуваме понатамошно расчистување на старите судски штети, што ќе не води до намалување на резервациите за настанати штети. Исто така очекуваме отежната наплата на премијата, со оглед на влошената ликвидност на стопанството, но сепак предвидуваме и наплата на стара премија и стари судски предмети со што сепак уште повеќе ќе се подобри нашата ликвидност и покрај општата слика во оваа област.

Каматните стапки на депозитите, како и на записите се очекува да продолжат да паѓаат, но со оглед на нашите очекувања околу наплата на некои стари побарувања вкупниот инвестициски приход очекуваме да биде на нивото на 2012-та година.

Во 2013-та година ќе продолжиме со отугување на недвижностите кои не служат за обавување на дејноста, со што уште повеќе ќе ги зголемиме паричните средства.

Бројот на вработени на крај на 2012-та се намали во однос на 2010-та за 14 и изнесуваше 198. До крајот на 2013-та година предвидувањата се дека тој број ќе биде околу 180.

Сакам да ја искажам мојата голема благодарност до менаџерскиот тим и останатите колеги за нивното залагање и придонес во оставарување на стратешките цели на компанијата.

И покрај тешкото стопанско опкружување пожелувам и се надевам на успешна работа во 2013-та година и ги повикувам сите вработени и соработници со професионален пристап да ги постигнеме зацртаните цели.

Корпоративно управување

“ Во 2013 година ќе се залагаме за континуирано следење на прописите во Р. Македонија и за усовршување на над 20 политики, кои обезбедуваат контрола на повеќе од 35 ризици со кои Друштвото секојдневно се соочува. Со ова ќе ја зацврстиме нашата позиција на Друштво кое е насочено кон заштита на интересите и капиталот на акционерите, заштита на осигурениците и деловните соработници.”

Г-ДИН РИСТО СЕКУЛОВСКИ

ВТОР ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР
МЕНАџЕР ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ
СО ЗАКОНИ



Модерното корпоративно управување претпоставува постојано усогласување на работењето со позитивните прописи, како и постојана контрола на ризиците од опкружувањето. Заради заштита на акционерскиот капитал, секојдневно сме насочени кон исполнување на обврските предвидени во прописите и управување на ризиците кои, согласно законските одредби и корпоративните политики, треба да се следат и управуваат. Имплементирајќи корпоративни политики за усогласување со закони, настојваме да изградиме корпоративна култура која ќе биде насочена кон секојдневно усогласување со прописи. Би повторил дека работењето на органот на управување, како и целокупното работење на Друштвото, е комплетно усогласено со Законот за супервизија на осигурувањето, како *lex specialis* за осигурителните друштва, но и со други акти кои го детерминираат нашето работење.

Во текот на 2012 година Одборот на директори донесе одлуки преку кои се исполнуваат определени законски и подзаконски барања, се исполнуваат правата кои произлегуваат од работен однос, заштита на личните податоци, се исполнуваат правата на клиентите и организациите со кои Друштвото воспоставува деловни и административно управни односи.

Би сакал да ја споменам промената на сопственоста на дел од капиталот на Друштвото. Поради спојување на повеќе компании во рамките на КЈУБИ Групациската и создавање на една реосигурителна компанија, во текот на 2012 година се случи промена на правото на сопственост над акции кои претставуваат квалификувано учество во капиталот на нашето Друштво, По претходно одобрение од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување

и соодветен упис во Централниот депозитар за хартии од вредност, реосигурителното друштво QBE RE (Europe) Limited стана нов акционер со квалификувано учество.

Во 2013 година ќе се залагаме за континуирано следење на прописите во Р. Македонија и за усовршување на над 20 политики, кои обезбедуваат контрола на повеќе од 35 ризици со кои Друштвото секојдневно се соочува. Со ова ќе ја зацврстиме нашата позиција на Друштво кое е насочено кон заштита на интересите и капиталот на акционерите, заштита на осигурениците и деловните соработници.


Покрај споменатото, во 2013 година посебен интерес ќе претставува најавената нова промена на сопственоста на капиталот на Друштвото, при што веќе се остваруваат потребните активности за преземање на Друштвото од страна на австриска осигурителна групација.

Им се заблагодарувам на сите колеги за безрезервната поддршка на менаџментот за усогласување со закони во текот на 2012 година.

Организациска структура и структура на деловната мрежа на Друштвото

Согласно Статутот, усогласен со Законот за супервизија на осигурување и Законот за трговски друштва во Друштвото е воспоставен едностепен систем на управување, Одбор на директори.

Одборот на директори брои 5 пет члена и тоа: Андреја Јосифовски (Претседател на Одбор на директори), Бошко Андов (Прв извршен член во Бордот на директори и Генерален менаџер), Ристо Секуловски (Втор извршен член и Менаџер за усогласување со закони), потоа Ден Керол и Петко Тончев (Неизвршни членови).



Менаџерски тим



Г-ДИН ФИЛИП МЕШКОВ, Г-ДИН ЗОРАН АЛЕКСОВСКИ, Г-ЃА ВЕСНА ЃОРЧЕВА, Г-ЦА ВЕСНА БОГДАНОВСКА, Г-ДИН БОШКО АНДОВ, Г-ДИН МАРЈАН ОРУЧОСКИ, Г-ЃА МАРГАРЕТА ГОШЕВА, Г-ЃА КЕВСЕР ЛАЛИЧИК, Г-ДИН ЗОРАН ТОДОРОВСКИ

БОШКО АНДОВ, ГЕНЕРАЛЕН МЕНАѢЕР

Г-дин Бошко Андов е во Кјуби Македонија од 1993 година. Дологодишното искуство од 19 години работа во осигурување, го започнува како преземач во осигурување имоти, а од 1999 година до 2002 е назначен за Портфолио менаџер за осигурување имоти. Од 2002 година до 2003 е Помошник генерален менаџер за осигурување имоти, од 2003 до 2004 Помошник генерален менаџер за сите класи на осигурување. На позицијата Генерален менаџер е од 2004 година, а од 2010 година и Прв извршен член во Бордот на директори на компанијата.

ВЕСНА ЃОРЧЕВА, МЕНАѢЕР ЗА ПРИЕМ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Г-ѓа Весна Ѓорчева е во Кјуби Македонија од 1999 година започнувајќи на местото Виш стручен со-работник за осигурување и ликвидација на градежни штети. Од јуни 2003 до октомври 2004 е на позицијата Менаџер за осигурување имоти, а од октомври 2004 е Менаџер за прием во осигурување. Денес е одговорна за менаџирање на процесот на прием во осигурување за сите класи на осигурување, како и за процесот на администрација на полиси и полисна документација и раководење на маркетинг.

ЗОРАН ТОДОРОВСКИ, МЕНАѢЕР ЗА ШТЕТИ

Г-дин Зоран Тодоровски има големо работно искуство во осигурување, 26 години. Во Кјуби Македонија е од 1986 година започнувајќи како Виш стручен референт за осигурување имоти. Од 1989 година до 2000 работи на повеќе позиции за осигурување на имоти, моторни возила, како и, процена и ликвидација. Во 2000 е назначен за шеф на службата за осигурување имоти. 2004 година станува менаџер за осигурување имоти, а на позицијата менаџер за штети е од 2008 година.

ЗОРАН АЛЕКСОВСКИ, РЕГИОНАЛЕН МЕНАѢЕР ЗА ПРОДАЖБА ЗАПАДЕН РЕГИОН

Г-дин Зоран Алексовски во Кјуби Македонија е од 1990 година и започнува како аквизитер за осигурување имот на големи деловни субјекти. Во 2003 година станува Тим менаџер за продажба, а од 2003 година е на сегашната позиција Регионален менаџер за продажба и одговорен за агентска и агенциска продажба во Скопје и Западниот регион.

МАРЈАН ОРУЧОСКИ, РЕГИОНАЛЕН МЕНАѢЕР ЗА ПРОДАЖБА ИСТОЧЕН РЕГИОН

Г-дин Марјан Оручоски е во осигурување од 1994 година започнувајќи како осигурителен агент во агенцијата за осигурување Полиса, потоа Тим менаџер за продажба, а по припојувањето на Полиса кон Кјуби Македонија во 2002 година продолжува во секторот продажба каде во 2003 година е назначен за Регионален менаџер за продажба и одговорен за агентска и агенциска продажба во Скопје и Источниот регион.

ФИЛИП МЕШКОВ, МЕНАѢЕР ЗА НЕАГЕНТСКА ПРОДАЖБА

Г-дин Филип Мешков во Кјуби Македонија е од 1998 година започнувајќи во Секторот за кадрови работи. Од 2001 година до 2003 година е Помошник менаџер на Оперативниот менаџер за проектот Сигурна иднина, а од 2003 година до 2004 Помошник менаџер на Генералниот менаџер. Од 2004 до 2006 е Менаџер за администрација и услуги, а на сегашната позиција Менаџер за неагентска продажба е од 2006 година.

МАРГАРЕТА ГОШЕВА, МЕНАѢЕР ЗА ФИНАСИИ

Г-ѓа Маргарета Гошева во Кјуби Македонија е од 2002 година и дојде на позицијата Менаџер за подготвување на финансиски извештаи. Од 2004 година до 2006 е Менаџер за сметководство и известување. Денес раководи со Секторот за финансии а на позицијата Менаџер за финансии е назначена во 2006 година.

КЕВСЕР ЛАЛИЧИК, МЕНАѢЕР ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

Г-ѓа Кевсер Лаличик во Кјуби Македонија е од 1982 година и за цело време во секторот за информатичка технологија, започнивајќи како девелопер. Од 1993 година до 2003 година е Помошник на тимот за развој на ИТ. На позицијата ИТ Менаџер е од 2003 година.

ВЕСНА БОГДАНОВСКА, МЕНАѢЕР ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Г-ца Весна Богдановска во Кјуби Македонија е од 1994 година и кариерата ја започнува како аквизитер за осигурување. Од 2001 година до 2002 година е Аналитичар за бизнис процеси, од 2002 година до 2004 е Проект тим лидер за координација и имплементација на неколку проекти. Од 2004 до 2006 година работи како Интерен ревизор, а од 2006 година е Менаџер за плати и кадрови работи за потоа во 2008 година да биде назначена на сегашната позиција Менаџер за човечки ресурси.

Анализа на работата на Друштвото

ПРИЕМ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

“ Генерално, политиката за одржување на профитабилноста на сите класи на осигурување останува наша примарна задача и во 2013 година. Заради тоа, ќе продолжиме и понатаму со позитивна селекција на ризиците согласно нивната изложеност и историја на ниво на клиент, како и со постојаната грижа за клиентите и договорите кои покажале позитивни резултати.

”

Г-ЃА ВЕСНА ЃОРЧЕВА

МЕНАѢЕР ЗА ПРИЕМ
ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Политиката на доследност во практикувањето на контролиран систем на преземање на ризиците во осигурување скоро секогаш резултира со позитивен технички резултат кај сите класи на осигурување.

Таква политика со целосен успех во однос на техничкиот резултат секојдневно се применуваше и во 2012 година во Секторот за прием во осигурување, каде освен контролата и приемот во осигурување, административно го покривавме процесот на администрирање на полисите и документацијата кон нив. Тоа значеше процесирање на преку 78,000 предмети, од кои најголем број отпаѓаат на полисите за осигурување на моторните возила, задолжителното осигурување од автоодговорност и каско осигурувањето како на патничките, така и на товарните возила и автобуси.

Кај овие класи на осигурување, бележиме благ пад на полисираната премија од 8,1% кај автоодговорноста и 11,8% кај каско осигурувањето, што се должи на нашиот стратешки пристап кон продажбата на овие осигурувања.

Намалувањето на портфелот на задолжителните осигурувања доведе и до намалување на износот на ликвидирани штети кој изнесува 129 милиони денари и кој споредено со истиот период од 2011 година е намален за 11,3%.

Остварениот бруто технички резултат во 2012 година изнесува 57,8%. Споредбено со остварениот резултат во 2011 година - 76,2%, имаме подобрување на истиот и покрај дополнителното зголемување на бонусот за немање штети кој значително влијае на намалување на полисираната премија.

Од друга страна пак анализите на остварените резултати по каско осигурување покажуваат намалување на бруто техничкиот резултат за 3,8% кое се должи на проширување на осигурителната понуда и интервенираме на ниво на клиент со разни прилагодувања на премијата, сè со цел да бидеме конкурентни на пазарот на кој изминатава година владееја негативни ценовни тенденции за овој вид на осигурување.

Наша примарна цел во 2013 година е стабилизирање на резултатот на работење во овие две класи на осигурување и зајакнување на нашата позиција на пазарот. За нејзино остварување, ќе бидат спроведени детални анализи на остварените резултати, а дополнително ќе се работи на воведување на одредени новости во постоечките производи за осигурување со цел излегување во пресрет на барањата на нашите лојални клиенти, а и придобивање на нови клиенти од внимателно избраните целни групи. Главна задача кај осигурувањето од незгода каде имаме традиционално долгорочни односи со клиентите, ќе биде задржувањето на постоечкиот портфел на осигурувања како и придобивање нови клиенти. Бруто техничкиот резултат за оваа класа на осигурување е 48,6%, што претставува значително подобрување во однос на минатогодишниот резултат. Најголемо влијание имаа промените и прилагодувањата направени во делот на дефинирање на бенефициите. Во текот на 2012 година, забележавме намалување од 8,6% на бруто полисираната премија во однос на 2011 година, кое се должи пред се на нестабилната социјално економска ситуација која има најголемо влијание на оваа класа на осигурување.

АНАЛИЗА НА РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО ПРИЕМ ВО ОСИГУРУВАЊЕ ПРОДОЛЖУВА

Исто така, во текот на 2012 година продолжи, но со намален интензитет, трендот на намалување на премијата за патничко осигурување и износот на полисирана премија се намали за 8,7% во однос на минатата година. И покрај ова, бруто техничкиот резултат е се уште добар и изнесува 23,6%.

Портфолиото на преостанати полиси за осигурување живот и понатаму се сервисира со истата динамика како и претходните години. Премијата е намалена за 30% во однос на минатата година, но тоа е очекувано поради тоа што се намалува бројот на активни полиси во портфолиото. Истеците, кои се во поголем број, поради рокот на доспевање на полисите се исплаќаат редовно во предвидените рокови. Најголемиот дел од полисите живот истекуваат во 2014 година, и тие ќе продолжат да се сервисираат согласно претходно направениот финансиски план и годишните проекции.

За осигурувањата на имотот за изминатата година, забележлив е с поголемиот интерес на осигурениците за квалитетна осигурителна понуда, што неминовно ќе резултира со запирање на негативните ценовни тенденции во оваа класа на осигурување и проширување на квалитетот на осигурителната понуда. Ова ќе биде наша главна заложба во 2013 година, во која се надеваме, ќе постигнеме колку толку адекватна цена на осигурителниот производ од овие класи на осигурување.

Инаку, направените анализи на резултатите во овие класи покажуваат дека планот на полисираната премија е остварен со 72%, а стапката на задржани осигурувања во нашата компанија е 89%, што се должи на нашата стратегија за одлична осигурителна услуга и навремена исплата на штети.

Иако држиме релативно конзервативен пристап кон преземањето на ризиците бројот на нови полиси во однос на вкупно направените полиси за 2012 е значителен и изнесува 29%.

Уште подобар технички резултат е прикажан кај осигурувањето на домаќинствата, 14%, кој ни дава можност за одредени интервенции во правец на проширување на осигурителното покритие и покомфорна понуда на дополнителни ризици кај оваа класа на осигурување, кои се надеваме ќе резултираат во 2013 со повеќе полисирана премија и поголем пазарен удел.

Македонскиот пазар на осигурување е се уште конзервативен што се однесува на осигурувањата од одговорност, а тоа се должи пред се на законската регулатива која неправедно ги фаворизира само осигурувањата од одговорност од употреба на превозни средства, а јавната одговорност која во земјите со развиен осигурителен пазар е најголема и најзначајна класа на осигурување, е запоставена. И покрај тоа остваривме резултати кои донекаде задоволуваат, пред се мислејќи на спроведениот план за едукација на агентската мрежа и редизајнирање на постоечките услови и тарифи согласно реалните потреби на пазарот. Бруто техничкиот резултат е

одличен 2%. И во 2013 година оваа класа на осигурување останува на врвот на нашите приоритети, во правец на зголемување на полисираната премија преку планирани акции на преземачите на ризик со продажната мрежа.

Карго осигурувањата се традиционално со одличен технички резултат, па тоа е случај и со изминатата 2012. Со технички резултат од 4% оваа класа на осигурување е најдобра кај нас, а таков резултат планираме да задржиме и во 2013 применувајќи ги нашите стандарди за прием во осигурување и добрите деловни обичаи. Карго осигурувањата се стабилни, со традиција кај поголемите увозно извозни компании и банките, додека кај помалите и средните фирми се повремени и зависат од меѓународното правило договорено во купопродажниот договор. Карго осигурувањата имат голем потенцијал за развој и во 2013 година ќе се насочиме кон зголемување на полисираната премија во оваа класа, кон нови клиенти воедно задржувајќи го техничкиот резултат на посакуваното ниво.

Во постојан пораст е и интересот за ЦМР - осигурувањето на одговорност на превозникот во домашен и меѓународен транспорт. Полисата за ЦМР е многу важен услов за превозниците и за организаторите на превоз кои работат во државите на ЕУ и пошироко. ЦМР полисата и условите се ревидирани и прилагодени на потребите на превозниците и во 2013 очекуваме нови клиенти, пораст на премијата и на нашиот удел на пазарот.


Генерално, политиката за одржување на профитабилноста на сите класи на осигурување останува наша примарна задача и во 2013 година. Заради тоа, ќе продолжиме и понатаму со позитивна селекција на ризиците согласно нивната изложеност и историја на ниво на клиент, како и со постојаната грижа за клиентите и договорите кои покажале позитивни резултати.

Реструктурираниот Центар за поддршка на продажбата продолжи со своите активности и во 2012, со цел да овозможи комплетно и навремено администрирање со полисите и да даде целосна поддршка на продажбата со намалени трошоци и изменети системски решенија и процеси. Воедно, контролата на тарифирањето е значајна алка во синџирот на контрола на ризиците и како таква допринесува за профитабилното работење на нашата компанија. ЦПП е во постојана корелација со Секторот за ИТ, Секторот за финансии и кредит контролата.

Маркетинг активностите во 2012 година главно се фокусираа на поддршка на осигурувањето за физичките лица преку рекламирање на пакетот за семејства и за таа цел беше искористен Саемот за мебел. Во летниот период со промотивен попуст од 20% за нови клиенти го доближивме осигурувањето домаќинство до клиентите преку попристапна цена. Исполнувајќи ја својата општествена одговорност компанијата веќе традиционално е учесник во активности со акцент на поддршка на семејствата преку учество на Денот на семејството, како и преку



учество во активности за свесноста за ракот на дојка како потенцијално излечива болест.



ПРОДУКТ МИКС 2012

- Класа 01 - Осигурување од последици на несреќен случај - НЕЗГОДА
- Класа 03 - Осигурување на моторни возила (каска)
- Класа 07 - Осигурување на стока во превоз (карго)
- Класа 08+09 - Осигурување на имот
- Класа 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила
- Класа 18 - Осигурување на туристичка помош

Дистрибуција - Продажни канали

“

ПРОДАЖБА ПРЕКУ АГЕНТИ И АГЕНЦИИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ - ЗАПАДЕН РЕГИОН

И покрај тоа што на пазарот е присутна се поголема конкуренција, треба да се истакне дека во 2012 година ги задржавме во нашиот портфел сите позначајни клиенти.

ПРОДАЖБА ПРЕКУ АГЕНТИ И АГЕНЦИИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ - ИСТОЧЕН РЕГИОН

Нареднава година очекуваме подобрување на резултатите, секако прво поради новите застапници а и поради тоа што на крајот на годината приклучивме и неколку нови лица кои работеле во други осигурителни компании а и поради можностите за подобрување на условите за работа на застапниците во смисол на поконкурентни провизиски стапки за одредени класи на бизнис.

НЕАГЕНТСКА ПРОДАЖБА

Пред крајот на годината се склучија уште 3 договори со нови брокерски друштва со кои соработката треба да се интензивира во текот на 2013 година. Со тоа бројот на брокерски друштва со кои имаме договори за соработка порасна на 20.

”

ПРОДАЖБА ПРЕКУ АГЕНТИ И АГЕНЦИИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ -ЗАПАДЕН РЕГИОН

РЕГИОНАЛЕН МЕНАџЕР ЗА ПРОДАЖБА Г-ДИН ЗОРАН АЛЕКСОВСКИ

Во деловната 2012 година се фокусиравме на остварување на планираните резултати од работењето согласно планот за работа за 2012 година и доближување на својата стратегија на работење следејќи ги и почитувајќи ги законските норми во доменот на осигурувањето и основните принципи на осигурителното работење до своите клиенти.

Во деловната 2012 година вкупната полисирана премија изнесува 239 милиони денари.

Во однос на минатата година се бележи пад во износ од 6% .

- Преглед на бруто премија по видови на осигурување:

■ домакинско	6.8%
■ индустрија	11.2%
■ транспорт	5.3%
■ а/о	30 %
■ з/к	7.3%
■ каско	8.7%
■ пожар	11.3%
■ незгода	13.8%
■ патничко	1.7%
■ останати	3.9%

Во структурата и понатаму водечки продукт осигурување автомобилска одговорност со учество од 30%.

Негативниот резултат се должи на повеќе фактори кој влијаеа на финасискиот резултат :

- лошата економска и финансиска состојба доведе до ограничување на осигурителниот пазар
- намалената куповна моќ на нашите клиенти , како резултат на економската криза не ја одмина и нашата земја.
- рушење на цените на осигурителните производи .
- намалената продажба на нови возила и засилената конкуренција во областа на А/О доведоа до пад на премијата .

Продажна мрежа : Продажбата се врши преку 25 интерни агенти и преку мрежата на ДЗО Тренд-МР со 67 надворешни лиценцирани застапници.

ДЗО Тренд-МР учествува со 54% во вкупната продажба во Западниот регион . Забрзано се одвиваат подготовките за проширување на продажната мрежа .

И покрај тоа што на пазарот е присутна се поголема конкуренција, треба да се истакне дека во 2012 година ги задржавме во нашиот портфел сите позначајни клиенти.

Западниот регион ќе се труди да го задржи местото на домашниот осигурителен пазар и да го зголеми своето учество.

ДИСТРИБУЦИЈА - ПРОДАЖНИ КАНАЛИ ПРОДОЛЖУВА

ПРОДАЖБА ПРЕКУ АГЕНТИ И АГЕНЦИИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ - ИСТОЧЕН РЕГИОН

РЕГИОНАЛЕН МЕНАѢЕР ЗА ПРОДАЖБА Г-ДИН МАРЈАН ОРУЧОСКИ

Со оглед на специфичноста на околностите, агентите и застапниците во источниот регион во главно ги постигнаа целите кои беа поставени за деловната 2012 година.

И покрај падот на полисираната премија во однос на 2011 година од нецели 9% сметам дека генерално успеавме да ги задржиме сите значајни клиенти а и кондицијата и мотивираниста на продажната мрежа, како внатрешна така и надворешна.

Вкупно полисиравме 240.6 милиони денари, а наплатата се одржа на ланското ниво со над 95%. За разлика од ланската година кога премијата изнесуваше над 260 милиона денари, годинава имаме помалку премија главно во имотните осигурувања, каско осигурувањето на пазарна вредност и зелената карта, но пораст имавме во незгодата и патничкото осигурување. Осигурувањето на домаќинства остана приближно во рамките на ланското остварување.

Намалувањето на премијата во имотот како и во каското се должи најмногу на намалувањето на премијата поради конкурентските понуди, додека кај зелената карта, поради законските промени во тарифата.

Во одредена мерка на намалувањето на премијата влијаеше и заминувањето на двајца агенти (еден од Куманово а еден од Струмица) кои вкупно во 2011 година имаа полисирано околу 7,3 милиони денари.

Дел од премијата на агентот од Куманово (околу 3 милиони денари) се прелеа во западниот регион а се однесува на осигурувањето на транспортот на Стопанска Банка Скопје.

Во текот на втората половина од 2012 година превземавме конкретни чекори во надминување на проблемите со намалувањето на премијата во смисол на активно ангажирање на нови лица за застапници како и нивна обука и организација.

Во неколку наврати организиравме ефикасни обуки и тренинзи на лица од територијата на цела источна Македонија како и на лица од Скопје во соработка со стручните служби и тренинг центарот.

Нареднава 2013 година очекуваме подобрување на резултатите, секако прво поради новите застапници а и поради тоа што на крајот на годината приклучивме и неколку нови лица кои работеле во други осигурителни компании а и поради можностите за подобрување на условите за работа на застапниците во смисол на поконкурентни провизиски стапки за одредени класи на бизнис.

Планираме порастот на премија за 2013 година да изнесува околу 12%, односно приближно 30 милиони

денари и главно тој пораст го очекуваме во осигурувањата на автомобилска одговорност и личните осигурувања.

Агенцијата која не застапува, Актива Осигурување, веќе кадровски и технички е соодветно опремена и оправдано може да се очекува дека преку нејзините застапници во идната година можеме да направиме значаен исчекор.

Упатувам благодарност до сите оние кои со својата креативност, упорност и знаење помогнаа да ги постигнеме овие резултати во овие околности и се надевам дека во наредната година предизвиците ќе бидат уште поуспешно освоени.

НЕАГЕНТСКА ПРОДАЖБА

МЕНАѢЕР ЗА НЕАГЕНТСКА ПРОДАЖБА Г-ДИН ФИЛИП МЕШКОВ

Неагентската продажба во 2012 година опфати 20% од целокупниот портфел на компанијата, додека организациски ја покрива работата со:

- Осигурителни брокерски друштва;
- Банки;
- Туристички агенции;

Успешната соработка со брокерските друштва продолжи со засилен интензитет и во 2012 година. Кризата која продолжи и оваа година сериозно го погоди целиот осигурителен пазар. Истата најмногу се осети во делот на наплатата на премијата. Соработката со брокерските друштва се одвиваше преку давање на осигурителни понуди и изработка на полиси со најоптимално покритие за клиентите за сите осигурителни продукти од палетата на Осигурување Кјуби Македонија. Вкупно фактурираната премија преку брокери за 2012 година достигна 126 милиони денари, од кои 35 милиони денари беа од полиси од автоодговорност и зелена карта. Продажбата на полиси од автомобилска одговорност забележа пад од 15% во однос на 2011 година, особено во втората половина на годината. Падот се должи исклучиво заради неконкурентските провизиски стапки кои беа околу 3 пати помали од тие на повеќето конкурентски компании.

Во делот пак кој не го вклучува осигурувањето од автомобилска одговорност продажбата остана на исто ниво како и во 2011 година. Пред крајот на годината се склучија уште 3 договори со нови брокерски друштва со кои соработката треба да се интензивира во текот на 2013 година. Со тоа бројот на брокерски друштва со кои имаме договори за соработка порасна на 20.




Бројот на кредити за купување на станови и моторни возила се намали пред се заради економската криза како и заради сеуште големите каматни стапки на кредитите наменети за физичките лица. И покрај тоа, продажбата на домаќинско и каско осигурување преку овој дистрибутивен канал незначително се намали за 3%. Премијата фактурирана преку банките во 2012 година изнесуваше 19.1 милиони денари. Вредно е да се напомене и дека во третиот квартал на 2012 година склучивме договор со Прокредит банка, како нова банка која ќе ги продава нашите хипотекарни и каско осигурувања.

Работењето со туристичките агенции и во 2011 година се одвиваше преку промоторот за патничко осигурување кој беше одговорен и за продажбата на патничко осигурување преку брокерите. И покрај намалениот интерес за купување на овој продукт

на генерално ниво, туристичките агенции во 2012 година заедно со брокерите продадоа полиси за патничко осигурување во износ од 2.4 милиони денари што е речиси исто како и во 2011 година.

Вкупната продажбата на полиси преку неагентските канали во 2012 година е за 6% помала во однос на 2011 година и изнесуваше 146 милиони денари исклучиво заради падот на продажбата на автомобилска одговорност и зелена карта.



Извештај за работењето во Секторот штети

“ Штом ќе настане штета тогаш навистина ќе се разбере што претставува една компанија за осигурување. Ние во Осигурување Кјуби Македонија веруваме дека постоиме за да помогнеме на клиентите кога е најтешко. Наша цел е да ги решаваме навремено и точно сите штети.

”

Г-ДИН ЗОРАН ТОДОРОВСКИ

МЕНАѢЕР ЗА ШТЕТИ

Штом ќе настане штета тогаш навистина ќе се разбере што претставува една компанија за осигурување. Ние во Осигурување Кјуби Македонија веруваме дека постоиме за да помогнеме на клиентите кога е најтешко. Наша цел е да ги решаваме навремено и точно сите штети.

Клучниот елемент за извонредната услуга што ја даваме е флексибилноста. Нашата услуга за штети е крајно прилагодлива согласно големината и природата на дејноста на клиентот и на осигурените ризици. Активно го поттикнуваме односот на соработката во работењето помеѓу клиентот и нас самите за да се обезбеди дека се задоволени сите потреби и дека има отворени и јасни линии за комуникација. Настојваме да го сведеме на минимум влијанието на настанатите штети, прокативно да раководиме со процесот на решавање на штети и конечно да извршиме навремена исплата на валидна штета.

Обработуваме околу 7000 нови штети и секоја година за штети исплаќаме над 430 милиони денари.

Присуството на лице место и познавање на локалните услови се од витално значење за нашата работа. Стратешки сме распоредени на 9 локации низ Р.Македонија. Клиентите имаат директен пристап до лицата што носат одлуки и кои се овластени потполно да ги преземат нивните случаи и да донесат флексибилни решенија користејќи ја својата стручност и познавање на условите.

Нето техничкиот резултат во 2012 година изнесува 50% и е значително подобрен во однос на 2011 каде техничкиот резултат изнесуваше 55%.

Нашето место на осигурителниот пазар има тенденција на опаѓање и ваквиот тренд се рефлектираше и на бројот на пријавените штети во оваа година. Споредбата со тој параметар од минатата година ни покажува опаѓање за 12,18%. Исто така може да се констатира дека бројот на проценети штети во 2012 година се намалени за 8,32 % во однос на проценетите штети во 2011 година.

Истиот тренд се рефлектираше и кај бројот на ликвидирани штети кои се намалени за 14 % во однос на минатата година.

Бројот на поднесени тужби за штети против нашата компанија во 2012 година е намален во однос на 2011 година за 36%.

Поднесените тужби по видови на осигурување се со следната структура:

- 78% се однесуваат на штети од моторни возила
- 17 % се однесуваат на штети од незгода
- 5 % се однесуваат на имотни штети

Само 2,54 % од вкупно ликвидирани штети се утужени предмети.

Во 2012 година Друштвото поднело за 53% помалку тужби против регресни должници во однос на 2011.

Што се однесува до наплатата на регресите, во 2012 година е намалена за 29,96% во однос на 2011 година. а износот на наплатени регреси од ГФ на Македонија е зголемен за 3,02%.

Во 2012 година најголема штета која ја ликвидираме и исплативме е од ризикот погонска незгода и истата е со износ 7 милиони денари.

Во 2012 направивме усогласување со барањата на АСО во правилникот за штети и извршивме усогласување на можностите и решенијата понудени од МБА апликацијата. Воведовме нов систем на електронско архивирање со комплетно скенирање на предметите по фази на обработка.

Во 2013 година планираме да извршиме подетална распределба на трошоците направени за обработка на оштетните побарувања преку подобрување на апликацијата за штети. Ќе продолжиме да ја развиваме работната способност и капацитет на секторот за штети со цел да им се излезе во пресрет на потребите на клиентите.

Човечки ресурси


“Осигурување Кјуби Македонија уште на почетокот на годината воспостави активна соработка со неколку хуманитарни организации за помош на семејства под социјален ризик и на лица со посебни потреби. Беше обезбедена и финансиска помош од како QBE Фондацијата, така и од сопствени средства на нашето Друштво. Воедно, вработените на нашето Друштво активно учествуваа во организирање и доделување на помошта на споменатите категории на граѓани во Неготино, Струмица и Скопје.”

Г-ЦА ВЕСНА БОГДАНОВСКА
МЕНАѢЕР ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ


Иако и во текот на 2012 година состојбата на македонскиот осигурителен пазар не се промени во однос на претходните години, Осигурување Кјуби Македонија успеа да ја задржи својата стабилност и успешност во работењето. Секторот за човечки ресурси, обавувајќи ја својата основна функција, придонесе Друштвото да ги постигне своите зададени Вредности, а со тоа и да се оствари Визијата на КЈУБИ Групацјата.

За прв пат после повеќе години, во 2012 година во Друштвото не се спроведоа организациони промени. Бројот на вработени се намали само поради природен одлив на работници, така што на 31.12.2012 година вкупниот број на вработени во Друштвото беше 198, од кои 54 во продажба и 144 во администрација.

Структурата на вработените, од аспект на степенот на образование и распореденост по функции во Друштвото, е следната:



ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ПРОДОЛЖУВА



ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Во почетокот на 2012 година QBE Европски операции ја формираше QBE Фондацијата (со седиште во Лондон, Велика Британија) чија главна задача беше да се поттикне општествената одговорност на друштвата во рамките на QBE Европски операции и нивните вработени, и тоа преку:

- поддршка на непрофитни организации во остварувањето на нивните цели,
- поттикнување на вработените да учествуваат во добротворни акции, и
- поддршка на поединци или групи за стекнување на потребни квалификации или за професионална преориентација, заради остварување на финансиска независност.

Осигурување Кјуби Македонија уште на почетокот на годината воспостави активна соработка со неколку хуманитарни организации за помош на семејства под социјален ризик и на лица со посебни потреби. Беше обезбедена и финансиска помош од како QBE Фондацијата, така и од сопствени средства на нашето Друштво. Воедно, вработените на нашето Друштво активно учествуваа во организирање и доделување на помошта на спомнатите категории на граѓани во Неготино, Струмица и Скопје.

Поддршка на ИТ

“ ИТ секторот се состои од тим од 15 специјалисти со највисока техничка наобразба, со одлично познавање на осигурителниот бизнис и кои се во тек со најновите современи технологии. ”

Г-ѓа КЕВСЕР ЛАЛИЧИЌ

МЕНАЏЕР ЗА ИТ

Секторот за Информатичка Технологија во Кјуби Македонија а.д е димензиониран според потребите на деловните процеси во компанијата, со цел навремено и комплетно процесирање на сите информации и документи релевантни за работењето на компанијата.

ИТ секторот се состои од тим од 15 специјалисти со највисока техничка наобразба, со одлично познавање на осигурителниот бизнис и кои се во тек со најновите современи технологии.

Основна функција на секторот за Информатичка Технологија во Кјуби Македонија е поддршка на бизнисот за ефикасно и успешно работење преку:

- овозможување и учество во реализација на планот и стратегијата на компанијата и
- спроведување на корпоративните и компаниски процеси и процедури.

Секторот за Информатичка Технологија функцијата ја остварува работејки во повеќе правци:

- Развој и одржување на апликативен софтвер,
- Развој и одржување на базата на податоци, системски софтвер, хардвер, маил и мрежи,
- 24x7 достапност на апликациите и ИТ сервисите од различни географски области користејки само интернет,
- Достапност на ИТ сервисите од 99,97% за 2012 година
- Примена на ИТ политика за безбедност според стандардите на QBE групацијата ,
- Управување на ИТ преку следење на ИТ проекти и ресурси и функционирањето на УОСИТ (Управувачки

- Одбор на Сектор за Информатичка Технологија),
- Усогласеност на ИТ работењето со локалната законска регулатива,
- Развој и одржување на апликативен софтвер и техничка поддршка за дел од земјите на QBE ЕО (Украина),
- Дневна синхронизација на податоците на БЦП локација,
- Заштеда во ИТ трошоците од 33,6% или остварување на ИТ планот на трошоци со 66,4%.

Поважни проекти на кои ИТ работеше во текот на 2012 се:

- АСО - изработка на интерфејс за креирање на XML фајлови за квартални известување,
- Имплементирање по сектори на ДМС софтвер интегриран со Оракл бизнис апликациите,
- Е- OFI - изработка на интерфејс за креирање на квартално известување кон Народна Банка
- Изработка на нов сопствен софтвер за гласање на Собрание на компанијата,
- Воведување посебна евиденција за НН и НВ штети,
- Штети по регреси-доработка,
- Доработка на апликација за правна служба,
- НБО - Превземање на промени АО/ЗК,
- Имплементација на Анекс за АО/ЗК, МБА Украина - хостирање и софтверска поддршка за решението кое е развиено од ИТ Кјуби Македонија

Финансиски резултат

“ Деловната 2012 год Осигурување Кјуби Македонија а.д. Скопје ја заврши со негативен финансиски резултат. Најголем импакт на остварениот резултат предизвика примената на сите сегменти од Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. ”

Г-ѓа МАРГАРЕТА ГОШЕВА

МЕНАЏЕР ЗА ФИНАНСИИ

Деловната 2012 год Осигурување Кјуби Македонија а.д. Скопје ја заврши со негативен финансиски резултат. Најголем импакт на остварениот резултат предизвика примената на сите сегменти од Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси.

Со комплетна имплементацијата на Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба побарувањата кој потекнуваат од пред 2010 се резервираа 100% поради што посебната резерва по основ на премија и репрограмираните побарувања по основ на премија се зголеми за 104 милиони. Се пресмета и соодветна исправка на вредност на ненаплатени побарувања по основ на премија согласно критериумите за вреднување на побарувањата по основ на премија и класификацијата на побарувањата во соодветните категории според времето на доцнење за побарувањата со што вкупната исправка на вредност по основ на премија изнесува 139 мил. Согласно правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба Друштвото пресмета исправка на вредност на побарувањата по основ на регрес во износ од 27 милиони. Сите погоре наведени ставки, во билансот на успех се признаа како трошок.

Кај останатите побарувања по основ на, зелени карти и побарувања од Матичната компанија Друштвото исто така пресмета исправка на вредност, во вкупен износ од 113 милиони додека за побарувањата за кои не постои извесност за наплата се направи отпис и тоа кај побарувањата по основ на премија, зелени карти и кај побарувањата по основ на регресни побарувања.

Подетално категориите на приходи и расходи во финансиската 2012 год се дадени подолу. Во годината на известување остварени се приходи врз основа на услуги од полисирана премија признати до степенот на завршеност на денот на билансот кои се посебно евидентирани во живот и неживот.

Полисирана премија во осигурување неживот во износ од 688.6 милиони денари коригирана е со преносна премија од 2011 год како приходна ставка и од преносна премија за 2012 год. како расходна ставка и така заработената премија во вкупен износ од 706.4 милиони денари во однос со истата за 2011 бележи опаѓање од 7.87%

Приходот од премија по осигурување,дополнително намалена за делот на премија предадена во ре-осигурување, приходите од вложувања, приходите од други работи во осигурување го чинат вкупните приходи на Акционерското друштво во износ од 874.6 милиони денари кои споредени со 2011 год бележат опаѓање од 4,8%.

Најголеми расходни ставки кај неживотните осигурувања во износ од 295.1 милиони денари за надоместоците за штетни настани резервирањата на пријавени, а неликвидирани штети и за настанати, а непријавени штети ден, износ од 338.5 милиони денари за трошоци за спроведување на осигурување, износ од 28.3 милиони денари за трошоци од вложувања и износ од 364.9 милиони денари за останати трошоци вклучувајќи и вредносни усогласувања.

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ПРОДОЛЖУВА

Како резултат на вака утврдените приходи и расходи Друштвото оствари негативен финансиски резултат од 152.3 милиони денари.

Пресметаниот данок на добивка за 2012 пресметан на непризнатите трошоци и помалку признати приходи за 2012 год изнесува 12.6 милиони денари и истиот ја зголемува утврдената загуба.

Осигурувањата живот поради фактот што се врши само сервисирње на полисите склучени во предходни години бележи значителен пад и во периодот јануари - декември 2012 година полисираната премија е за 32% помала во однос на 2011 год. Полисираната премија во вкупен износ 8.072.806 ден која зголемена со приходите од намалување на резервирањата, приходите од намалување на Математичката резерва, приходите од вложувања и останатите приходи го дава вкупните приходи во износ од 12.5 милиони денари.

Во осигурување живот Друштвото ја следеше политиката на анализа на побарувањата. Најголемиот износ на побарувања во износ од 65.1 милиони денари беше од неживот и поради природата на побарувањето (пресметани камати) и поради тоа што истото потекнуваше од пред 2005 година со одлука на Одборот на директори се отпиша. Како резултат на расходи по основ на отпис на побарувања зголемени за трошоците по штети и трошоци за работење се утврди вкупен износ на расходи во износ од 78.1 милиони денари.

Акционерското друштво во осигувањето живот по надоместување на вкупните расходи со вкупните приходи за 2012 год има остварено загуба во износ од 65.6 милиони денари.

Отписот на побарувања од аспект на данокот на добивка е даночно непризнат расход и резултираше со обврска за данок на добивка во износ од 6.1 милиони денари.

ЛИСТА НА КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

Во согласност со Член 5 од Закон за супервизија на осигурување, а согласно дозвола за вршење на работи на осигурување и реосигурување со Решението број 11-29233/2 од 05.04.2005 година во КЈУБИ Македонија се вршат следниве класи на осигурување:

1. Осигурување од последици на несрекен случај (незгода)
2. Здравствено осигурување
3. Осигурување на моторни возила (каска);
4. Осигурување на шински возила (каска);
5. Осигурување на воздухоплови (каска);
6. Осигурување на пловни објекти (каска);
7. Осигурување на стока во превоз (карго);
8. Осигурување на имот од пожар и природни непогоди;
9. Други осигурувања на имот
10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
11. Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови;
12. Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти;
13. Општо осигурување од одговорност;
14. Осигурување на кредити;
15. Осигурување на гаранции;
16. Осигурување од финансиски загуби;
17. Осигурување на правна заштита;
18. Осигурување на туристичка помош;

Забелешка:

19. Осигурување КЈУБИ Македонија врши работи во класа на осигурување живот само за веќе постоечки договори (нови договори согласно Одлуката од Уставниот суд не се склучуваат).

Листа на видови договори за осигурување за кои Друштвото за осигурување ги склучило во текот на деловната 2011 година, со наведување на комерцијалното име на секој договори неговата класа на осигурување.

1. (1) Осигурување од последици на несрекен случај (незгода)
2. (3) Осигурување на моторни возила (каска);
3. (6) Осигурување на пловни објекти (каска);
4. (7) Осигурување на стока во превоз (карго);
5. (8) Осигурување на имот од пожар и природни непогоди;
6. (9) Други осигурувања на имот (со иклучок на посеви, плодови и животни)
7. (10) Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
8. (12) Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти;
9. (13) Општо осигурување од одговорност;
10. (15) Осигурување на гаранции;
11. (16) Осигурување од финансиски загуби;
12. (17) Осигурување на туристичка помош;

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА Скопје

Финансиски извештаи
за годината што завршува на 31 декември 2011
со независен Извештај на ревизорот

СОДРЖИНА	СТРАНА
Независно ревизорско мислење.....	1-2
Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) - неживотно осигурување.....	3-5
Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) - животно осигурување.....	6-8
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - неживотно осигурување.....	9-12
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - животно осигурување.....	13-16
Извештај за промените во капиталот - неживотно осигурување.....	17-18
Извештај за промените во капиталот - животно осигурување.....	19-21
Извештај за паричен тек - неживотно осигурување.....	22-23
Извештај за паричен тек - животно осигурување.....	24-25
Белешки кон финансиските извештаи.....	26-96

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Собранието на акционерите и Одбор на Директори на Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје, кои што го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2012 година, како и билансот на успех, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените законски регулативи кои се применуваат во Република Македонија, и интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



Мислење

Според нашето мислење, финансиски извештаи, во сите материјални аспекти, даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје заклучно со 31 декември 2012 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените законски регулативи кои се применуваат во Република Македонија.

Управител
Љубе Горѓиевски
Љубе Горѓиевски



Овластен ревизор
Љубе Горѓиевски
Љубе Горѓиевски

Скопје,

22 април 2013

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)- Неживотно осигурување

Белешка	Износ во илјади денари	
	Тековна деловна година 2012	Претходна деловна година 2011
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	874.662	918.860
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)	6	637.389
1. Бруто полисирана премија за осигурување	683.113	742.194
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	5.489	2.187
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ретроцесија	(71.334)	(21.746)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	17.838	22.394
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување		
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	2.283	7.074
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	127.144	113.207
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	986
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти	37.448	42.130
2.1 Приходи од наемнини	37.448	42.130
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти		
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти		
3. Приходи од камати	30.643	32.849
4. Позитивни курсни разлики	1.166	1.243
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	51.994	5.009
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка	3.995	28.988
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	914	28.988
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	3.081	-
6.3 Останати финансиски вложувања		
7. Останати приходи од вложувања	1.898	2.002
III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	7	30.051
IV. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	8	80.078
		23.561

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) - Неживотно осигурување
(продолжува)

Опис на позиција	Број на белешка	Износ во илјади денари	
		Тековна деловна година 2012	Претходна деловна година 2011
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		1.027.019	983.271
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)	9	295.191	375.803
1. Бруто исплатени штети		317.446	362.431
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		(11.568)	(22.986)
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување			
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија		(424)	-
5. Промени во бруто резервите за штети		(11.015)	28.787
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување			
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување		752	7.571
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	695
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување		-	-
2.1 Промени во бруто еквализационата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување		-	695
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви		-	695
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		18.883	17.221
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)		1.888	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		16.995	17.221
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО	10	338.510	371.560
1. Трошоци за стекнување		137.120	117.344
1.1 Провизија		62.825	52.358
1.2 Останати трошоци за стекнување		74.295	64.986
1.3 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)			
2. Административни трошоци		201.390	254.216
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста		15.342	17.523
2.2 Трошоци за вработените		102.126	148.796
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки		-	-
2.4 Останати административни трошоци		83.922	87.897

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) - Неживотно осигурување
(продолжува)

Опис на позиција	Број на белешка	Износ во илјади денари	
		Тековна деловна година 2012	Претходна деловна година 2011
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА		28.381	41.202
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		22.832	21.711
2. Трошоци за камати		-	-
3. Негативни курсни разлики		5.112	6.484
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)		-	13.000
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба		437	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		437	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања		-	-
6. Останати трошоци од вложувања		-	7
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	11	25.436	29.368
1. Трошоци за превентива		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување		25.436	29.368
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА		139.289	47.678
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	12	181.329	99.744
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		-	-
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		152.357	64.411
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	13	12.663	5.719
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ		-	-
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ		165.020	70.130

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)- Животно осигурување

Опис на позиција	Број на белешка	Износ во илјади денари	
		Тековна деловна година 2012	Претходна деловна година 2011
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		12.502	18.267
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)		8.073	11.385
1. Бруто полисирана премија за осигурување		8.016	11.453
2. Бруто полисирана премија за соосигурување		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ретроцесија		-	-
6. Промена во бруто резервата за преносна премија		57	(68)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување		-	-
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		4.429	6.882
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти		-	-
2.1 Приходи од наемнини		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти		-	-
3. Приходи од камати		4.261	6.790
4. Позитивни курсни разлики		-	-
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)		-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка		-	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања		-	-
7. Останати приходи од вложувања		168	92
III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
IV. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ		-	-

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)- Животно осигурување (продолжува)

Опис на позиција	Број на белешка	Износ во илјади денари	
		Тековна деловна година 2012	Претходна деловна година 2011
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		78.178	19.846
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)		36.420	43.307
1. Бруто исплатени штети		37.450	42.897
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		-	-
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија		-	-
5. Промени во бруто резервите за штети		(1.030)	410
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување		-	-
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		(25.335)	(29.047)
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување		(25.335)	(29.061)
1.1 Промени во бруто математичката резерва		(25.335)	(29.061)
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување		-	-
2.1 Промени во бруто еквализационата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување		-	14
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви		-	14
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (-	-
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		-	-
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО		1.704	2.355
1. Трошоци за стекнување		-	-
1.1 Провизија		-	-
1.2 Останати трошоци за стекнување		-	-
1.3 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)		-	-
2. Административни трошоци		1.704	2.355
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста		-	-
2.2 Трошоци за вработените		-	-
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки		-	-
2.4 Останати административни трошоци		1.704	2.355
	27	1.704	2.355

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) - Животно осигурување (продолжува)

Опис на позиција	Број на белешка	Износ во илјади денари	
		Тековна деловна година 2012	Претходна деловна година 2011
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА		-	-
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-
2. Трошоци за камати		-	-
3. Негативни курсни разлики		-	-
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања		-	-
6. Останати трошоци од вложувања		-	-
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Трошоци за превентива		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување		-	-
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА		-	-
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	29	65.389	3.231
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		-	-
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		65.676	1.579
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА		6.514	-
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ		-	-
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ		72.190	1.579

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Неживотно осигурување

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		Тековна деловна година 2012	Претходна деловна година 2011
АКТИВА			
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	14	401	796
1. Гудвил		-	-
2. Останати нематеријални средства		401	796
B. ВЛОЖУВАЊА		1.587.106	1.637.892
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		821.292	850.615
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста		204.823	212.530
1.1 Земјиште		4.537	4.401
1.2 Градежни објекти	16	200.286	208.129
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста	15	616.469	638.085
2.1 Земјиште		-	-
2.2 Градежни објекти		616.469	638.085
2.3 Останати материјални средства		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ		11.503	12.553
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети		11.503	12.553
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	17	754.311	774.724
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		156.412	118.764
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		156.412	118.764
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба		26.148	33.967
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		26.148	33.967
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување		-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани		571.751	621.993
4.1 Дадени депозити		571.751	621.993
4.2 Заеми обезбедени со хипотека		-	-
4.3 останати заеми		-	-
4.4 Останати пласмани		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти		-	-

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Неживотно осигурување (продолжува)

Белешка	Износ во илјади денари	
	Тековна деловна година 2012	Претходна деловна година 2011
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ	9.636	8.105
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	9.357	7.074
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	279	1.031
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	-	4.602
1. Одложени даночни средства	-	-
2. Тековни даночни средства	-	4.602
Ѓ. ПОБАРУВАЊА	262.472	791.241
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	186.479	328.736
1. Побарувања од осигуреници	186.479	299.505
2. Побарувања од посредници	-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	-	29.231
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	21.214	286.911
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	664	6.387
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	20.550	280.524
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	54.779	175.594
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	36.697	57.800
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	17.038	20.940
3. Останати побарувања	1.044	96.854
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА	52.904	102.997
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)	15.791	20.363
1. Опрема	14.193	18.765
2. Останати материјални средства	1.598	1.598
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	22	82.145
1. Парични средства во банка	36.685	82.112
2. Парични средства во благајна	45	33
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	383	489

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Неживотно осигурување
(продолжува)

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		Тековна деловна година 2012	Претходна деловна година 2011
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		14.104	8.075
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување		-	-
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци		14.104	8.075
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ		-	-
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)		1.926.623	2.553.708
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА		17.097	-
ПАСИВА		-	-
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ		-	-
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ		-	-
1. Запишан капитал од обични акции		-	-
2. Запишан капитал од приоритетни акции		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА		177.567	195.301
1. Материјални средства		180.884	195.301
2. Финансиски вложувања		(3.317)	-
3. Останати ревалоризациони резерви		-	-
IV. РЕЗЕРВИ		-	4.856
1. Законски резерви		-	4.856
2. Статутарни резерви		-	-
3. Резерви за сопствени акции		-	-
4. Откупени сопствени акции		-	-
5. Останати резерви		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА		14.417	44.833
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА		(1.134.485)	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		-	-
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		(165.020)	(70.130)
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ		552.328	581.181
I. Бруто резерви за преносни премии		289.004	306.841
II. Бруто математичка резерва		-	-
III. Бруто резерви за штети		261.562	271.144
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти		1.762	1.840
V. Бруто еквилизациона резерва		-	-
VI. Бруто останати технички резерви		-	1.356
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ		-	-
1. Резерви за вработени		-	-
2. Останати резерви		-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ		7.321	2.624
1. Одложени даночни обврски		780	1.897
2. Тековни даночни обврски		6.541	727
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Неживотно осигурување
(продолжува)

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		Тековна деловна година 2012	Претходна деловна година 2011
Ж. ОБВРСКИ		238.641	696.062
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ		396	1.631
1. Обврски спрема осигуреници		396	1.631
2. Обврски спрема застапници и посредници		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ		2.018	83.886
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување		2.018	83.886
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ	24	236.227	610.545
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		212.763	510.392
2. Обврски по основ на финансиски вложувања		2	70.940
3. Останати обврски		23.462	29.213
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	25	89.970	67.141
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S		1.926.623	2.553.708
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	30	17.097	-

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Животно осигурување

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		Тековна деловна година 2012	Претходна деловна година 2011
АКТИВА			
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1. Гудвил		-	-
2. Останати нематеријални средства		-	-
Б. ВЛОЖУВАЊА		98.000	119.000
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста		-	-
1.1 Земјиште		-	-
1.2 Градежни објекти		-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-
2.1 Земјиште		-	-
2.2 Градежни објекти		-	-
2.3 Останати материјални средства		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ			
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети		-	-
		98.000	119.000
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА			
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување			
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба			
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување			
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани		98.000	119.000
4.1 Дадени депозити		98.000	119.000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека		-	-
4.3 останати заеми		-	-
4.4 Останати пласмани		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти			
		-	-

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Животно осигурување
(продолжува)

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		Тековна деловна година 2012	Претходна деловна година 2011
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ		-	-
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија		-	-
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети		-	-
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА		-	-
1. Одложени даночни средства			
2. Тековни даночни средства			
Г. ПОБАРУВАЊА		4.701	76.139
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Побарувања од осигуреници		-	-
2. Побарувања од посредници		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		-	-
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување		-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА		4.701	76.139
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		4.566	4.793
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања		-	1.364
3. Останати побарувања		135	69.982
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ		-	-
E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		1.536	3.687
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)		-	-
1. Опрема		-	-
2. Останати материјални средства		-	-
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ		1.536	3.687
1. Парични средства во банка		-	-
2. Парични средства во благајна		-	-
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва		1.536	3.687
4. Останати парични средства и парични еквиваленти		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР		-	-
28		4.701	76.139

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) - Животни осигурувања
(продолжува)

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		Тековна деловна година 2012	Претходна деловна година 2011
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		243	405
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини		243	405
2. Одложени трошоци на стекнување		-	-
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци		-	-
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ		-	-
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Г'+Е+Ж+З)		104.480	199.231
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА		-	-
		-	-

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)- Животно осигурување
(продолжува)

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		Тековна деловна година 2012	Претходна деловна година 2011
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ		27.512	99.702
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ		115.018	55.306
1. Запишан капитал од обични акции		102.059	49.075
2. Запишан капитал од приоритетни акции		12.959	6.231
3. Запишан а неуплатен капитал		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА		-	-
1. Материјални средства		-	-
2. Финансиски вложувања		-	-
3. Останати ревалоризациони резерви		-	-
IV. РЕЗЕРВИ		44.396	45.975
1. Законски резерви		44.396	45.975
2. Статутарни резерви		-	-
3. Резерви за сопствени акции		-	-
4. Откупени сопствени акции		-	-
5. Останати резерви		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА		-	-
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА		(59.712)	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		-	-
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		(72.190)	(1.579)
B. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ		-	-
B. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ		70.086	96.508
I. Бруто резерви за преносни премии		11	68
II. Бруто математичка резерва		68.377	93.712
III. Бруто резерви за штети		1.698	2.714
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти		-	-
V. Бруто еквализациона резерва		-	-
VI. Бруто останати технички резерви		-	14
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ		-	-
1. Резерви за вработени		-	-
2. Останати резерви		-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ		6.514	-
1. Одложени даночни обврски		-	-
2. Тековни даночни обврски		6.514	-
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
Ж. ОБВРСКИ		368	3.021
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Обврски спрема осигуреници		-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување		-	-
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		368	3.021
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		368	3.012
2. Обврски по основ на финансиски вложувања		-	-
3. Останати обврски		-	8
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		-	-
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S		104.480	199.231
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА		-	-

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот – Неживотно осигурување

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви				Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +) / загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви					
Состојба на 1 јануари тековната деловна година 2011		1.031.840	-	-	-	-	-	-	240.134	(4.418)	9.275	1.276.831
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година 2011 – преправено		1.031.840	-	-	-	-	-	-	240.134	(4.418)	9.275	1.276.831
Добивка или загуба за тековната деловна година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(70.130)	(70.130)
Добивка или загуба за тековната деловна година 2011		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(70.130)	(70.130)
Трансфер на деп од ревалоризациона резерва во акумулирана добивка		-	-	-	-	-	-	-	(44.833)	44.833	-	-
Трансфер на деп од резерви на сигурност во акумулирана загуба		-	-	4.856	-	-	-	-	-	-	(4.856)	-
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година 2011	26	1.031.840	-	4.856	-	-	-	-	195.301	40.415	(65.711)	1.206.700

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот – Неживотно осигурување (продолжува)

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +) / загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари тековната деловна година 2012		1.031.840	-	4.856	-	-	-	-	-	195.301	40.415	(65.711)	1.206.700
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година 2012 – преправено		1.031.840	-	4.856	-	-	-	-	-	195.301	40.415	(65.711)	1.206.700
Добивка или загуба за тековната деловна година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(165.020)	(165.020)
Добивка или загуба за тековната деловна година 2012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(165.020)	(165.020)
Трансфер на дел од ревалоризациона резерва во акумулирана добивка		-	-	-	-	-	-	-	(14.417)	14.417	-	-	-
Трансфер на дел од резерва на сигурност во покривање на загуба		-	-	(4.856)	-	-	-	-	-	-	-	4.856	-
Трансфер на дел од акумулирана добивка за покривање на загуба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(40.415)	40.415	-
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	(3.317)	-	-	-	(3.317)
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		1.114.043	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.114.043)	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година 2012	26	2.145.883	-	-	-	-	-	-	-	177.567	(1.099.626)	(185.460)	1.038.363

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот – Животно осигурување

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви		Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Ревапоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
						Резерви за сопствени акции	Останати резерви						
Состојба на 1 јануари претходната деловна година 2011		55.306	-	45.027	-	-	-	-	-	-	-	948	101.281
Промена во сметководствените политики		-											
Исправка на грешки во претходниот период													
Состојба на 1 јануари претходната деловна година 2011– исправено		55.306	-	45.027	-	-	-	-	-	-	-	948	101.281
Добивка или загуба за претходната деловна година 2011		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.579)	(1.579)
Добивка или загуба за претходната деловна година 2011		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.579)	(1.579)
Трансфер на дел од добивка во резерви на сигурност		-	-	948	-	-	-	-	-	-	-	(948)	-
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување. намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година 2011	26	55.306	-	45.975	-	-	-	-	-	-	-	(1.579)	99.702

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот – Животно осигурување (продолжува)

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви				Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +) / загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви					
Состојба на 1 јануари тековната деловна година 2012		55.306	-	45.975	-	-	-	-	-	-	(1.579)	99.702
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година 2012 – преправено		55.306	-	45.975	-	-	-	-	-	-	(1.579)	99.702
Добивка или загуба за тековната деловна година 2012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(72.190)	(72.190)
Добивка или загуба за тековната деловна година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер на дел од резерви на сигурност за покривање на загубата		-	-	(1.579)	-	-	-	-	-	-	1.579	-
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		59.712	-	-	-	-	-	-	-	(59.712)	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година 2012	26	115.018	-	44.396	-	-	-	-	-	(59.712)	(72.190)	27.512

Акционерски капитал претставува номиниран капитал на Друштвото кој се формира со издавање на хартии од вредност на акционерите. Овој капитал се употребува за покривање на загубата после искористувањето на Резервите.

Резервите на Друштвото претставуваат неноминиран капитал кој се зголемува со распределба од нето добивката. Резервите се употребуваат за покривање на загубата и не се распределуваат на основачите освен при ликвидацијата на Друштвото.

Во текот на 2012 год Друштвото изврши усогласување на разликата помеѓу номиналната вредност на акциите запишана во акционерската книга и онаа прикажана во книговодството на Друштвото. Оваа разлика потекнува од 1998 год кога во согласност со Законот за осигурување (Сл весник на РМ бр 49/97) и Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл весник на РМ бр 38/98) е извршена трансформација на општествениот капитал. Трансформацијата согласно горенаведените закони е извршена врз основа на извршената проценка на вредноста на Друштвото согласно методот на дисконтиран готовински тек.

Трансформацијата е извршена според сите важечки закони и подзаконски акти што е потврдено со сите потребни решенија и потврди добиени од Владата на Република Македонија, Министерството за финансии, Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и надлежниот суд. Проценетата вредност на друштвото инесувала 71.729.594 германски марки односно 2.223.617.000 МКД. Оваа вредност согласно законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал била утврдена како основна главнина на Друштвото и согласно тоа биле издадени 717.296 акции. Вредноста на акционерскиот капитал во деловните книги изнесувала 1.046.332.690 МКД што значи дека проценетата вредност на Друштвото не била прикажана во сметководствената евиденција.

Факт е дека во моментот на трансформација на капиталот и во досегашното функционирање на Друштвото разликата помеѓу износот на основната главнина запишана во Статутот на Друштвото (и во Трговскиот регистар) и износот на акционерскиот капитал во сметководствените книги не претставувала пречка за солвентноста и ликвидноста на Друштвото и за секојдневното работење.

За да не дојде до некои идни непредвидени состојби и со цел да се заштити Друштвото и акционерите од аспект на контрола на ризик се направи усогласување на вредноста на акционерскиот капитал во Трговскиот регистар и акционерскиот капитал во сметководствените книги на ниво на Акционерскиот капитал запишан во Трговскиот регистар. Усогласувањето се направи со зголемување на акционерски капитал во вкупен износ од 1.173.755 илјади МКД со истовремено прокнижување со негативен износ на пренесена нераспоредена добивка и тоа во неживот 1.114.043 илјади МКД и во неживот 59.712 илјади МКД со што не се предизвика движење во износот на вкупниот капитал како и во износот на вкупната актива и пасива во деловните книги на Друштвото. Ова усогласување по предходно извршена проверка и потврда за објективноста од страна на овластен ревизор на изготвениот извештај за промена на капиталот беше потврдена на Собрание на акционери.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричниот тек – Неживотно осигурување

ПОЗИЦИЈА	Белешка	Износ во илјади денари	
		Тековна деловна година 2012	Претходна деловна година 2011
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		818.628	911.189
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси		679.743	742.659
2. Премија за реосигурување и ретроцесија		3.199	4.515
3. Приливи од учество во надомест на штети		424	-
4. Примени камати од работи на осигурување		28.132	34.455
5. Останати приливи од деловни активности		107.130	129.560
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		814.851	793.718
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси		316.003	368.092
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија		-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија		123.094	33.163
4. Надоместоци и други лични расходи		187.728	202.148
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување		61.554	49.434
6. Платени камати		-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки		13.196	24.621
8. Останати одливи од редовни активности		113.276	116.260
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		3.777	117.471
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		-	-
B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		-	-
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		72.096	121.660
1. Приливи по основ на нематеријални средства		5.292	3.904
2. Приливи по основ на материјални средства		5.003	57.745
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		43.491	54.107
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		9.772	-
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани		5.654	2.587
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка		1.898	1.898
8. Приливи од камати		986	1.419

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричниот тек – Неживотно осигурување (продолжува)

ПОЗИЦИЈА	Износ во илјади денари		
	Белешка	Тековна деловна година 2012	Претходна деловна година 2011
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		110.524	227.578
1. Одливи по основ на нематеријални средства		4.577	4.323
2. Одливи по основ на материјални средства		105.947	117.560
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		-	105.695
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани		-	-
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка		-	-
8. Одливи од камати		-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		38.428	105.918
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	-
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		8.491	3.926
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал		-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми		-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски		8.491	3.926
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		19.256	2.652
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски		19.256	2.652
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции		-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда		-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	1.274
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		10.765	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ		899.215	1.036.775
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ		944.631	1.023.948
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ		-	12.827
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ		45.416	-
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД		82.145	69.318
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ		-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД		36.729	82.145
22		36.729	82.145

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричниот тек- Животно осигурување

ПОЗИЦИЈА	Белешка	Износ во илјади денари	
		Тековна деловна година 2012	Претходна деловна година 2011
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		12.778	17.112
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси		8.125	11.356
2. Премија за реосигурување и ретроцесија		-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети		-	-
4. Примени камати од работи на осигурување		4.422	5.631
5. Останати приливи од деловни активности		231	125
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		37.294	42.848
1. Исплатени штети. договорени суми на осигурување. учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси		37.228	42.628
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија		-	-
3. Премија за соосигурување. реосигурување и ретроцесија		-	-
4. Надоместоци и други лични расходи		-	-
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување		66	76
6. Платени камати		-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки		-	-
8. Останати одливи од редовни активности		-	144
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		24.515	25.736
B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		-	-
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		22.364	27.000
1. Приливи по основ на нематеријални средства		-	-
2. Приливи по основ на материјални средства		-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници. придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		21.000	-
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани		1.364	27.000
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка		-	-
8. Приливи од камати		-	-

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012


(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричниот тек- животно осигурување (продолжува)

ПОЗИЦИЈА	Износ во илјади денари		
	Белешка	Тековна деловна година 2012	Претходна деловна година 2011
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		-	-
1. Одливи по основ на нематеријални средства		-	-
2. Одливи по основ на материјални средства		-	-
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		-	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани		-	-
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка		-	-
8. Одливи од камати		-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		22.364	27.000
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		-	-
B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал		-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми		-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски		-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски		-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции		-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда		-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ		35.142	44.112
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ		37.294	42.848
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ		-	1.264
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ		2.152	-
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД		3.687	2.423
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ		-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД		1.536	3.687

Финансиските извештаи прикажани на страна 3 до 25 се одобрени од Одбор на Директори на 27 февруари 2013 година и беа потпишани во нивно име од:

Г-дин Бошко Андов


 Генерален Менаџер



1. Општи информации

КЈУБИ МАКЕДОНИЈА - Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото,“) претставува акционерско друштво кое своите активности ги обавува во Република Македонија. Активностите на КЈУБИ Македонија - Скопје вклучуваат: осигурување на живот, осигурување од последици на несреќен случај (незгода), здравствено осигурување, осигурување на моторни возила (каска), осигурување на шински возила, осигурување на воздухоплови, осигурување на пловни објекти, осигурување на стока во превоз, осигурување на имот од пожар и природни непогоди, други осигурувања на имот, осигурување од одговорност од употреба на моторни возила, осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови, осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти, осигурување од одговорност, осигурување на кредити, осигурување на гаранции, осигурување од финансиска загуба, осигурување од правна заштита и осигурување на туристичка помош.

Матичната компанија на КЈУБИ Македонија е QBE Reinsurance (Europe) Limited, друштво со ограничена одговорност, и е регистрирано со седиште во Република Ирска.

Во согласност со новите законски регулативи, како и со Статутот на друштвото, во септември 2004 година Управниот Одбор на друштвото донесе Одлука според која друштвото повеќе нема да склучува договори за осигурување на живот. Друштвото ќе продолжи да ги опслужува преостанатите делови од претходно потпишаните договори за осигурување на живот.

Друштвото ја врши својата дејност преку Генерална дирекција и 14 експозитури во земјата. Друштвото своите активности со состојба на ден 31 декември 2012 година ги извршува со 131 вработени во администрација и 67 вработени во продажба (2011: 114 вработени во администрација и 73 во продажба).

Согласно новиот Закон за супервизија на осигурувањето којшто стапи на сила од 03 јули 2008 година. Друштвото направи промена во системот на управување поточно од двостепен да се реструктурира во првостепен систем на управување. Тоа подразбира укинување на двете веќе постоечки тела: Управен и Надзорен Одбор и формирање на ново тело Одбор на Директори чишто избор, овластување и функционирање се во согласност со Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурувањето (член 23 и 28).

Адресата на седиштето е следната:

бул. "11 Октомври" б.б.
1000 - Скопје
Република Македонија

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи

(а) Извештај за усогласеност

Во сите материјални аспекти, овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/2011 и 166/2012), законските одредби од Законот за супервизија на осигурувањето (Сл. Весник 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/2011 и 127/11) и Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ бр. 159/2009 и 164/2010), кадешто беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, КТМФИ 18, КТМФИ 19 и КТМФИ 20 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применуваат од страна на Друштвото. МСФИ (вклучувајќи МСФИ1), претходно познати како МСС (Меѓународни сметководствени стандарди), беа иницијално објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. Последното ажурирање беше во декември 2010 година.

Исто така, согласно Законот за супервизија на осигурувањето, (Сл весник на РМ 67/2010, 44/2011), Агенцијата за супервизија на осигурување има пропишано:

- Правилникот за формата и содржината на билансните шеми и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Сл весник на РМ 5/2011, 44/2011 и 64/2011);
- Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно ограничување (Сл весник на РМ 64/2011)
- Правилник за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување (Сл весник на РМ 30/2012)
- детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување;
- Метод за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за изготвување на финансиските извештаи (Службен весник 169/2010);
- Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви (Службен весник 158/2010, 169/2010 и 41/2011).

Сметководствената законска регулатива е со важност од 2011 година. Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа издадени во Службен весник, како што е презентирано погоре.

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжение)

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност.

(в) Функционална и известувачка валута

Ставките коишто се вклучени во финансиските извештаи се прикажани во валутата на примарното економско окружување во кое делува Друштвото (функционална валута). Финансиските извештаи се прикажани во МКД, којашто е функционална и известувачка валута на Друштвото, искажани во илјади денари.

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите, и претставуваат основа за донесување на судови за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

(д) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се прикажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)

(д) Трансакции во странска валута (продолжува)

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра. Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2012 и 2011 година беа како што следи:

	2012	2011
	МКД	МКД
УСД	46,65	47,53
ЕУР	61,50	61,50
АУД	48,46	48,34
ГБП	75,28	73,63

3. Значајни сметководствени политики

Значајните сметководствени политики, применети при изготвување на финансиските извештаи за годината завршена на 31 Декември 2012 година, се применети конзистентно за сите периоди прикажани во финансиските извештаи и се следните:

3.1 Договорите за осигурување и реосигурување

(i) Осигурување

Договорот за осигурување е договор според кои едната странка (осигурителот) прифаќа значителен ризик од осигурување од друга странка (имателот на полисата) со согласување да му обезбеди надомест на имателот на полисата доколку одреден неизвесен настан (осигурителен настан) има негативно влијание на имателот на полисата.

Во финансиските извештаи се обелоденуваат информации кои ги идентификуваат и објаснуваат износите во финансиските извештаи кој произлегуваат од договорите за осигурување.

На датумот на известување ќе се процени дали признаените обврски по осигурување се соодветни.

На датумот на стекнување превземените обврски по осигурување и стекнатите средства на осигурување друштвото ќе ги мери според објективна вредност.

Во финансиските извештаи се обелоденуваат информации кои ќе овозможат :

- да се процени природата и степенот на ризиците кои произлегуваат од договорите за осигурување, целите политиките и процесите на управување со ризиците кои произлегуваат од договорите за осигурување и методите кои се користат за управување со тие ризици ,како кредитен ризик, ликвидносен и пазарен ризик.

Осигурителот ги обелоденува информациите преку анализа на чувствителност која покажува како би било влијанието на добивката или загубата и главнината кога би дошло до промена на релевантната променлива на ризикот.

(ii) Реосигурување

Договорот за реосигурување е вид на договор за осигурување издаден од еден Осигурувач (Реосигурувач) за да ги надомести загубите на друг Осигурувач (цедент) настанати врз основа на еден или повеќе договори издадени од цедентот.

Реосигурител е странката која има обврска според договорот за реосигурување да му надомести на цедентот ако се случи осигурен настан.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

Цедираната премија се препознава како трошок во билансот на успех во согласност со склучените договори за реосигурување. Повратоците по реосигурување се евидентираат како приход во билансот на успех. Доколку средството за реосигурување е намалено поради обезвреднување цедентот ќе ја намали неговата сметководствена вредност и ќе ја признае загубата поради оштетување во добивка или загуба. Вредноста на средството е намалена поради обезвреднување кога има објективен доказ дека цедентот може да не ги прими сите износи кои му следат според договорот за реосигурување

Бидејќи друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурувањето истото е изложено на пазарен ризик поврзан со флукуација на девизните курсеви. Друштвото не употребува финансиски инструменти за да ги намали овие ризици.

3.1.1 Признавање и мерење

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии. Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици. Делот од приходот од запишаните премии кој доспева во наредната година е разграничен во следните пресметковни периоди како преносна премија.

Кај краткорочните договори за осигурување со еднократна уплата, бруто полисираната премија се признава во моментот на плаќање, и истата се намалува за износот на неочекуваниот ризик во договорот.

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период како и директно поврзаната премијата за соодветното осигурување. Дел од премијата пренесена на реосигурителот се признава како трошок за периодот и ја намалува вредноста приходот по основа на полисирана премија.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, корегирани за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

Штети

Штетите ги вклучуваат трошоците за надомест на осигурениците кои настанале во пресметковниот период, трошоци за извид и процена на штети направени од надворешни проценители, заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година, но не ги вклучуваат трошоците за увид и процена на настанатите штети направени од страна на проценителите вработени во Друштвото.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штети во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Наплатените штети кои се надоместени од трети лица и штети за кои се очекува дека ќе бидат надоместени и наплатени од трети лица се одземаат од исплатените штети.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност.

Тест за соодветност на обврската

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување, намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни. Доколку се идентификува дека резервите не се доволни, во тој случај поврзаните одложени трошоци за запишани премии и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно, се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во билансот на успех за тековната година.

На секој датум на билансот на состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на билансот на состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на билансот на состојба.

Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.2 Приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходите се признаваат ако истовремено се зголемат средствата или се намалат обврските.

Приходот се признава само кога е веројатно дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за претпријатието. Кога ќе се јави неизвесност во врска со наплатливоста на износот кој веќе е вклучен во приходот, ненаплатливиот износ, или износот чиешто надоместување не е повеќе веројатно се признава како расход, а не како корекција на износот на приходот којшто бил првично признаен.

3.2.1 Резултат од основната дејност

Резултатот од основната дејност е утврден на база на период од една календарска година.

Запишаните премии се искажуваат како приход во годината во која доспеваат.

Делот од приходот од запишаните премии кој доспева во наредната година е разграничен во следните пресметковни периоди како преносна премија.

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.2.2 Приходи од вложувања

Приходите по основ на камата за сите каматоносни финансиски инструменти, освен за оние што се класифицирани за тргување или оние кои се вреднуваат по фер вредност преку билансот на успех, се признати како „приход од камати“ во билансот на успех, користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Методата на ефективна каматна стапка е метода на мерење на финансиските средства според амортизирана набавна вредност и алокација на приходите од камата во периодот на очекуваното достасување на финансиските инструменти.

3.2.3 Приходи од надоместоци и провизии

Надоместоците и провизиите ги опфаќаат провизиите примени по основ на пасивно реосигурување како и по основ на проценети и исплатени услужни штети.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.3 Расходи

Во политиката за признавање расходи, друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

3.4 Користи за вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој ги дава друштвото во размена на извршените услуги од страна на вработените, како краткорочни користи, користи по престанок поради прекин на вработување.

Друштвото во текот на неговото секојдневно оперативно работење врши исплата во корист на своите вработени за пензиско и здравствено осигурување, вработување и персонален данок. Истите се пресметуваат врз основа на бруто плати а во согласност со законските прописи.

Друштвото не работи со пензиски шеми и нема обврска во однос на пензиите.

Друштвото не е обврзано да обезбеди понатамошни бенефиции за сегашните и поранешните работници.

Друштвото исто така врши исплата на надоместоци на вработените во согласност со постојните законски обврски.

3.5 Даноци

Друштвото не треба да плати данок на добивка на неговата добивка пред оданочување (заработена од 1 јануари 2009 година) додека таа добивка не се распредели во форма на дивиденда или други форми на распределување на добивката. Доколку се плати дивиденда, треба да се плати 10% данок во моментот на исплата на дивиденда, без оглед дали во парична или во непарична форма, на странски нерезидентни правни лица, и странски и домашни физички лица. Дивидендите исплатени на резидентни правни лица се изземени од плаќање данок. Освен од распределбата на дивиденди, данок се плаќа и на непризнаените даночни расходи направени во фискалната година, намалени за износот на даночниот кредит или други даночни олеснувања. Данокот на непризнаените трошоците се прикажува во билансот на успех за годината.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.6 Нематеријални средства

а) Класификација

Нематеријалните средства ги опфаќаат патентите и лиценците, заштитните знаци и имиња, авторски права, трошоци за истражување и развој, компјутерски софтвер, маркетиншки права и гудвил (goodwill).

б) Почетно признавање

Нематеријалното средство се признава само ако е веројатно дека идните економски користи, кои му се припишуваат на средството, ќе бидат прилив кон друштвото и ако трошоците на средството можат веродостојно да се измерат. Ако некое нематеријално средство не ги исполнува критериумите за признавање, настанатиот издаток треба да се признае како расход кога ќе настане.

Издатоките за истражување и развој не може да се третираат како средство.

Софтвер - трошоците настанати со стекнување лиценца за софтвер, како и останатите долгорочни права, се амортизираат со праволиниска метода во текот на очекуваниот, односно договорениот век на употреба, но не подолго од 5 години.

Трошоците кои значително ја подобруваат и прошируваат користа на софтверот во однос на изворната варијанта се признаваат како дополнително вложување и го зголемуваат почетниот трошок на софтверот. Помалите подобрувања се сметаат за трошоци на одржување кои се сметаат за расходи во тековниот период.

Основа за вреднување на нематеријалните средства е: 1) начинот на нивното стекнување; 2) очекуваниот период за добивање на економска корист и 3) можноста да се продадат. Нематеријалното средство почетно се мери според набавната вредност. Во набавната вредност се вклучуваат сите трошоци за набавка и сите останати трошоци неопходни нематеријалното средство да се стави во функција.

в) Мерење по почетно признавање

По почетното признавање, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за соодветната акумулирана амортизација и соодветната загуба од обезвреднување.

г) Корисен век на употреба

Нематеријалните средства се амортизираат според очекуваната употреба, односно во периодите во кој се очекуваат економските користи, но не подолго од 5 години.

Нематеријалните средства се отпишуваат од деловните книги во момент на отуѓување или кога трајно се повлекуваат од употреба, а од нивното отпишување не се очекува никаква идна економска корист.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

Добивките или загубите кои настануваат со повлекување на средството од употреба се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од располагање со тоа средство и неговата сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход за периодот во кој се настанати.

3.7 Материјални вложувања

а) Класификација

Земјиште

Признавањето на земјиштето на кое се лоцирани градежните објекти сопственост на Друштвото се врши според вредноста на стекнување. Друштвото не врши вреднување на земјиштето по почетно признавање. На земјиштето на се врши пресметка на амортизација.

Материјалните средства се состојат од недвижен имот, постројки и опрема, мебел, транспортните средства, инвестиции во тек и останати материјални средства.

Материјалните средства се средства коишто:

- Се чуваат за обезбедување на производи и услуги, за изнајмување на други или за административни цели;
- Се очекува да бидат користени во текот на повеќе од еден период.

б) Почетно признавање и корисен век на употреба

Материјалните средства се признаваат по набавна вредност, под услов истата да може сигурно да се измери и доколку е веројатно дека идните економски користи кои се поврзани со средството ќе претставуваат прилив за Друштвото. Трошокот на набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), кој се распоредува за време на корисниот век на употреба, е износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства, за да се стекне едно материјално средство во моментот на неговото стекнување или изградба. Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа куповната цена, вклучувајќи ги увозните давачки и неповратните даноци, како и трошоците кои директно можат да се припишат на доведување на средството во работна состојба на употреба. Сите трговски попусти и рабати се одбиваат за да се дојде до куповната цена.

Трошоците за секојдневно сервисирање на материјалните средства не се признаваат во сметководствената вредност на средството, туку овие трошоци се признаваат во добивката или загубата како што настануваат.

Векот на употреба на средството е периодот во кој се очекува дека друштвото ќе го користи средството.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

Векот на употреба на материјалните средства се проценува на следниот начин:

- Градежни објекти	40 години
- Мебел и опрема	5-20 години
- Компјутери	4 години
- Патнички возила	4 години

в) Вреднување по почетното признавање на недвижности

За вреднување на недвижности по почетното признавање се применува моделот на ревалоризација (фер вредност), во согласност со МСС 16.

По почетното признавање, недвижностите чија вредност може со сигурност да се утврди, се вреднуваат според ревалоризациониот износ кој претставува фер (објективна) вредност на датумот на ревалоризирање (датумот на проценка), намалена за последователната акумулирана амортизација и соодветната акумулирана загуба поради обезвреднување.

Ревалоризација на средствата се врши доволно редовно за сметководствената вредност да не се разликува значително од фер вредноста во Извештајот за финансиската состојба.

Фер вредноста на средствата се утврдува со проценка од страна на квалификуван, овластен проценител. Во некои случаи проценката може да се изврши и од комисија која ќе биде именувана од управителот (менаџерот) на друштвото.

Материјалните вложувања до 2004 година се ревалоризираа на крајот на годината со примена на коефициентите на пораст на цените на индустриските производи на набавната или ревалоризираната вредност како и на исправка на вредноста, како би се добила приближна вредност за замена на основната вредност. Ефектот од ревалоризацијата се евидентира во ревалоризационата резерва. Од тој момент во наредните години за градежните објекти, депрецијација се пресметува на ревалоризираната вредност, која претставува нејзина објективна вредност на датумот на ревалоризацијата по утврдените стапки ,по пропорционална метода.

За останатите материјални средства (мебелот, опремата, компјутерите и патничките возила) при последователното вреднување се користи трошочен модел, имено средството се евидентира по набавна вредност минус акумулираната депрецијација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Депрецијацијата на останатите материјалните вложувања се пресметува по пропорционална метода со примена на утврдените стапки со помош на кои набавната вредност на мебелот, опремата, компјутерите и патничките возила треба да се отпишат во текот на нивниот проценет корисен век на траење.

Инвестициите во тек се евидентираат по трошокот за изградба вклучувајќи ги и трошоците кон трети лица. На инвестициите во тек за време на изградбата не се пресметува амортизација(депрецијација). На крајот од процесот, сите акумулирани трошоци се пренесуваат на соодветните материјалните средства и опрема и подлежат на соодветна стапка на амортизација.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

Амортизацијата (деpreciјацијата) се пресметува поединечно за секое средство во рамките на амортизационите групи се додека вредноста на средствата не се надомести целосно. Применетите годишни стапки на амортизација се следните:

Градежни објекти	2.5%
Мебел и опрема	5-20%
Компјутери	25%
Патнички возила	25%

Кога ќе се надомести вредноста која е основа за пресметување на амортизацијата (деpreciјацијата) истата престанува да се пресметува. Тоа важи и доколку средствата се користат за понатамошно вршење на дејноста.

Пресметувањето на амортизацијата престанува кога ставката на недвижност, постројка или опрема ќе се отпише, како и кога ќе се рекласифицира како средство наменето за продажба во согласност со соодветните одредби на овие сметководствени политики

а) Вложувања во туѓи недвижности, постројки и опрема

Вложувањата кои се вршат во туѓи недвижности, постројки и опрема - кои се земени под закуп, се признаваат како посебни ставки на нетековни средства, во случај кога таквите вложувања се извршени во сопствено име и за сопствена цел, а се во согласност со договорот за закуп кој е направен со сопственикот на закупеното средство.

Амортизацијата на вложувањата се вршат по систематска основа според проценетиот корисен век на употреб, кој може да биде еднаков или пократок од периодот на траење на договорот за закуп.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.8 Вложувања во недвижности

Вложувања во недвижност се недвижности (земјиште или зграда или дел од зграда или и двете заедно) кои се чуваат од страна на Друштвото со цел заработување на наемнини или за зголемување на капиталот или и за двете заедно. Во оваа категорија не влегуваат недвижности кои се користат од страна на Друштвото за вршење на редовниот тек на работењето.

Вложувањата во недвижности првично се мерат по набавна вредност и последователно се водат по набавна цена намалена за амортизација. Набавната вредност на купени вложувања во недвижности ја содржат нивната набавна цена и сите издатоци кои директно можат да и се припишат на таа недвижност. Издатоци кои директно може да и се припишат на недвижноста ги вклучуваат на пример професионалните такси за правни услуги, даноци за пренос на недвижности и други трансакциски трошоци.

Амортизацијата на материјалните вложувања се пресметува по пропорционална метода со примена на утврдените стапки со помош на кои набавната вредност на градежните објекти треба да се отпишат во текот на нивниот проценет корисен век на траење.

Векот на употреба на градежни објекти се проценува на 40 години со годишна стапка на амортизација 2.5%.

Вложувањата во недвижности создаваат парични приливи независно од другите средства коишто ги поседува претпријатието.

Вложувањата во недвижности престануваат да се признаваат при отуѓување или кога вложувањето перманентно ќе се повлече од употреба и нема да се очекуваат идни економски користи од неговото отуѓување.

Како критериум за разликување на вложувања во недвижности од недвижности кои се користат за дејноста е поставен врз основа на податоците од билансот на успех поточно приходот од наемнина од вложување во недвижности.

За вреднување на недвижности по почетното признавање се применува модел на набавна вредност. Имено Друштвото ги мери сите свои вложувања во недвижности во согласност со барањата на МСС 16 за тој модел.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања

Друштвото ги класификува своите финансиски вложувања во средства кои се чуваат до достасување, средства расположливи за продажба и депозити, заеми и останати пласмани.

а) Средства кои се чуваат до достасување

Друштвото ги класификува во средствата кои се чуваат до доспевање:

- средства кои имаат фиксни или утврдени плаќања;
- средства кои имаат фиксен датум на доспевање;
- средства за кои Друштвото има позитивна намера и можност да ги чува до доспевање;
- средства кои при почетното признавање Друштвото не ги назначува како средства според објективна вредност преку добивка или загуба;
- средства кои Друштвото не ги назначува како средства расположливи за продажба;
- средства кои не ја исполнуваат дефиницијата за заеми и побарувања.

Средствата кои се чуваат до достасување се состојат од државни записи издадени од Министерство за финансии со доспеаност од 90 дена.

Друштвото ги признава средствата кои се чуваат до достасување во билансот на состојба на датумот на тргување. Почетното вреднување на финансиските средства кои се чуваат до достасување се врши според нивната набавна вредност, којашто е објективната вредност на дадениот надоместок за истите во која се вклучени и трошоците на трансакцијата кои се директно поврзани со набавката на средството.

Последователно, вложувањата кои се чуваат до достасување се мерат според амортизираната набавна вредност со користење на методот на ефективната каматна стапка.

Добивката или загубата од последователното мерење се признава во нето добивката или загубата само кога средствата се оштетени или се депризнаени.

б) Средства расположливи за продажба

Друштвото ги класификува како средства расположливи за продажба:

- не-деривативни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба;
- средства кои не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба;
- било кое финансиско средство класификувано во оваа категорија при почетното признавање.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

Како средства расположиви за продажба, кои Друштвото иницијално ги признава во билансот на состојба на датумот на тргување, по нивната набавна вредност, којашто е еднаква на објективната вредност зголемена за трансакциските трошоци кои се директно поврзани со набавката на средството, се класификувани сопственички инструменти (вложувања во акции и удели).

По почетното признавање, најдоцна при секое составување на Извештајот за финансиската состојба Друштвото ги вреднува финансиските средства по нивната објективна вредност без намалување за трансакциските трошоци кои можат да настанат при продажба или отуѓување.

Добивките и загубите коишто се јавуваат од промената во објективната вредност на средствата расположливи за продажба, се признаваат во капиталот во „Ревалоризациони резерви“.

Во моментот на депривирање на финансиските средства расположиви за продажба акумулативната добивка или загуба, претходно призната во капиталот, како и разликата помеѓу сметководствената вредност и надоместот добиен за средството, се признава во билансот на успех.

За утврдување на објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активен пазар се користи тековната куповна цена, освен кај сопственичките инструменти кои немаат определена пазарна цена и чијашто објективна вредност не може со сигурност да се измери, се мерат според набавната вредност, намалени за загуби поради оштетувања.

Друштвото ги вреднува вложувањата во хартии од вредност кои не котираат на организирани пазари и чија доспеаност не е значајна, по пат на поединечна проценка на финансиската состојба на издавачот на хартиите од вредност, Финансиската состојба на издавачот на хартиите од вредност се определува врз основа на следните критериуми, чија важност се намалува последователно:

- Солвентност на издавачот на хартиите од вредност;
- Ликвидност на издавачот на хартиите од вредност;
- Парични текови во претходниот период и очекувани идни парични текови на издавачот;
- Профитабилност на издавачот на хартиите од вредност;
- Општи пазарни услови и идни перспективи на издавачот на хартиите од вредност, како и негова позиција на пазарот;
- Соодветност и навременост во исполнување на обврските и
- Квалитет и експертиза на раководството.

Друштвото треба да отпише финансиско средство кога и само кога:

- а) истекуваат договорните права на паричните текови од финансиското средство;
- б) го пренесува финансиското средство.

в) Депозити, заеми и останати пласмани

Депозити, заеми и останати пласмани се прикажани во билансот на состојба во износ на неотпишана главница и камата намалени за направената исправка по основ на сомнителни и спорни побарувања. Исправката на побарувањата се проценува од страна на менаџментот кога постои очигледен доказ дека друштвото нема да биде во состојба да ги наплати сите износи согласно претходно утврдените услови.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

а) Загуби поради оштетување

(i) Средства кои се вреднуваат според амортизирана вредност

На секој датум на билансот на состојба Друштвото проценува дали постојат објективни докази за оштетеност на финансиските средства или група на финансиски средства кои не се мерат според објективна вредност. Финансиските средства се оштетени кога објективни докази покажуваат дека оштетувањето настанало по почетното признавање на средството, и истото има влијание на идните парични текови кои можат веродостојно да се проценат.

Друштвото го разгледува доказот за оштетеност на индивидуална и на групна основа. Сите индивидуално значајни финансиски средства се проценуваат на индивидуална основа за загуба поради оштетување. Сите индивидуално значајни средства кои не се индивидуално оштетени потоа се проценуваат групно за оштетување кое настанало, но не било идентификувано. Средствата кои не се индивидуално значајни се проценуваат групно за оштетување со нивно групирање (за финансиските средства евидентирани по амортизирана набавна вредност) според слични карактеристики на кредитен ризик.

Објективен доказ дека финансиските средства се оштетени може да вклучува доцнење или неисполнување на обврските на должникот, реструктуирање на побарувањето од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот или издавачот на хартиите од вредност банкротирале, исчезнување на активен пазар за хартиите од вредност, или други воочливи информации за група на средства како што се негативни промени во платежната способност на должникот или издавачот на хартиите од вредност во групата, или економски услови кои соодветствуваат со неисполнување на обврските во групата.

Загубата поради оштетување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични приливи, дисконтирани со иницијалната ефективна каматна стапка на средствата. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во сметките за исправка на вредноста на заемите, исправка на вредноста на побарувањата по основ на осигурување и останати побарувања.

Доколку во наредниот период износот на загубата поради оштетување се намали, загубата се анулира низ билансот на успехот.

(ii) Средства класифицирани како расположливи за продажба

На секој датум на билансот на состојба, Друштвото прави проценка дали постои објективен доказ за исправка на вредноста на финансиското средство или група на финансиски средства.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

Во тој случај, кај средствата расположливи за продажба кои се водат според објективната вредност преку капиталот, кумулативната загуба која е измерена како разлика помеѓу почетната набавна вредност и тековната објективна вредност, намалена за било која загуба поради оштетување на тие финансиски средства претходно признаени во капиталот (во ревалоризациона вредност) претставува исправка на вредност, се отстранува од капиталот и се признава во билансот на успех. За должнички инструменти класификувани како расположливи за продажба, доколку во последователниот период, објективната вредност се зголемува, и зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се случил откако загубата поради оштетување била признаена во билансот на успех, загубата поради оштетување се ослободува преку билансот на успех.

Кај сопственичките вложувања класифицирани како расположливи за продажба, значајно или пролонгирано намалување на објективната вредност на хартијата од вредност под нејзината набавна вредност се зема во предвид при утврдување дали средствата се оштетени. Загубата поради оштетување признаена во билансот на успех за сопственичките вложувања, последователно не може да се ослободи/анулира преку билансот на успех.

д) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Секој дел од пренесените финансиски средства кои што Друштвото ќе го задржи се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

3.10 Краткорочни побарувања

Побарувањата, побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите согласно склучениот договор односно одлуката за исплата.

Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура.

3.11 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и парични еквиваленти се високо ликвидни средства. Паричните еквиваленти се дефинираат како краткорочни, високо ликвидни вложувања, кои можат брзо да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност.

Паричните средства и парични еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност, која вообичаено е еднаква со нивната номинална вредност.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

Паричните средства и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од:

- Пари на жито сметки (тековни сметки) во денари и девизи кај деловните банки;
- Пари во благајна (денарска и девизна).

Паричните текови се прилив и одлив на пари и парични еквиваленти.

Друштвото известува за паричните текови за оперативни активности по директна метода.

3.12 Активни временски разграничувања

Однапред платените трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

3.13 Капитал и резерви

а) Капитал

Капиталот на друштво за осигурување се состои од основен и дополнителен капитал.

Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето, односно промената на уписот на вредноста на капиталот.

Стектнатите сопствени акции не го намалуваат бројот на издадени акции, туку влијаат на намалување на бројот на акциите во оптек.

Капиталот на Друштвото го сочинуваат:

- основната главнина која е еднаква на номиналната вредност на сите акции (запишан и уплатен капитал);
- зголемување на капиталот по основ на остварена разлика помеѓу номиналната вредност на акциите и износите по кои се продадени (премии на акции);
- зголемување на капиталот по основ на распоредена ревалоризациона резерва, (прокнижен распоред од ревалоризациона резерва од поранешни години) и
- задржана добивка / акумулирани загуби од претходни години.

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од обични и приоритетни акции, кои имаат номинална вредност од 51,13 ЕУР по акција. Сите издадени акции се платени во целост.

Имателите на обични акции имаат право на глас на седница на Собранието на акционери (една акција дава право на еден глас) и право на исплата на дел од добивката (дивиденда).

Имателите на приоритетни акции немаат право на глас, имаат право на исплата на дел од добивката (дивиденда).

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

б) Резерви

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува резерви на сигурност. Резерви на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период. Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои најмалку 1/3 од остварената добивка искажана по финансиските извештаи, ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години.

Друштвото за осигурување што формирало резерви на сигурност најмалку во висина на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка, не е должно да издвојува од добивката во резервите на сигурност.

На друштвата за осигурување не се применува членот 485 од Законот за трговски друштва што се однесува на општата задолжителна резерва.

Во ревалоризационата резерва се евидентираат добивките и загубите од промените во објективната вредност за средствата расположиви за продажба и нетековни средства која резултира во зголемување или намалување на главнината (освен за загубите поради оштетување и добивките и загубите од курсните разлики, кои се признаваат во билансот на успех).

Пренос на ревалоризационата резерва во задржана добивка

Ревалоризационата резерва која е настаната по основ на ревалоризација на одредени ставки на недвижност се пренесува во акумулирана добивка за годината во која таа ставка е отуѓена.

Пренос на ревалоризационите резерви во акумулирана добивка може да се врши и додека средството е во употреба. Во тој случај, износот на реализираната ревалоризациона резерва кој се пренесува на акумулирана добивка е разликата помеѓу износот на амортизацијата кој е пресметан на ревалоризираната вредност на средството и амортизацијата која би била пресметана доколку врз средството е применет моделот на набавна вредност.

в) Добивка или загуба

Добивката или загубата во тековната година се утврдува согласно законските прописи. Остварената нето добивка од тековната година се пренесува и распоредува наредната година согласно одлуката на Собранието на акционерите на Банката.

(i) Признавање на задржана (акумулирана) добивка / загуба

Во деловните книги посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по одлука на Управниот одбор, а во согласност со одредбите на Законот за трговските друштва.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. Членовите на друштвото не се обврзани со статутот да ја покриваат загубата со внес на дополнителни влогови.

Исплатата на дивиденда или добивка се спроведува врз основа на одлука на Собранието и според одредбите на Законот за трговските друштва.

(ii) Признавање на добивката или загубата во тековната година

Добивката или загубата во тековната година во билансот се искажува по оданочувањето како добивка (нето добивка) за распределба, односно загуба од работењето во тековната година.

При определување на нето добивката или загубата треба да бидат вклучени сите ставки на приходи и расходи признаени во периодот. Исклучок може да бидат исправка на грешки и ефектот од промена на сметководствени политики.

Добивката односно загубата од работењето се презентираат од редовни активности и вонредни ставки.

3.14 Резервирања

3.14.1 Технички резерви

Заради трајно обезбедување на извршувањето на обврските по договорите за осигурување, друштвото за осигурување формира технички резерви, кои се состојат од:

- 1) резерви за преносни премии;
- 2) резерви за бонуси и попусти;
- 3) резерви за штети
- 4) други технички резерви.

(i) Резерви за преносни премии

Резерви за преносни премии се издвојуваат во висина на оној дел од премијата што се пренесува во идниот пресметковен период во сразмер меѓу истечениот осигурителен период и преостанатиот период до истекот на договорот за осигурување.

Преносната премија е пресметана врз база на про рата темпорис (pro rata temporis) за календарска година од 360 дена.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(ii) Резерви за бонуси и попусти

Резервите за бонуси и попусти се издвојуваат во висина еднаква на сумите кои осигурениците имаат право да ги примат врз основа на:

- 1) право на учество во добивката како и други права кои произлегуваат од договорите за осигурување (бонуси);
- 2) право на делумно намалување на премиите (попусти);
- 3) право на враќање на еден дел од премијата која се однесува на неискористениот период на осигурување кој се должи на прерано прекинување на осигурувањето (откажување).

(iii) Резерви за штети

Резерви за штети се издвојуваат во висина на проценетите обврски кои друштвото за осигурување е должно да ги подмири, врз основа на договорите за осигурување каде што осигурениот настан се појавил до крајот на пресметковниот период, без оглед дали настанот е пријавен, вклучувајќи ги сите трошоци кои произлегуваат од ненавременото извршување на обврските на друштвата за осигурување по комплетирани отштетни барања.

Резервите за штети покрај проценетите обврски за пријавени, а сеуште неликвидирани штети, ги вклучуваат и проценети обврски за настанати, а непријавени штети.

Резервата за трошоци за обработка на штети опфаќа резервација за директни и индиректни трошоци за обработка на штети.

(iv) Други технички резерви

Друштвото треба да издвојува други технички резерви за неистечени ризици.

Пресметката на други технички резерви ќе се врши согласно одредбите од Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви.

3.14.2 Математичка резерва

Математичка резерва се издвојува во висина на сегашната вредност на проценетите идни обврски на друштвото за осигурување кои произлегуваат од договорите за животно осигурување, намалени за сегашната вредност на идните премии кои треба да се платат врз основа на тие договори.

Математичката резерва се пресметува со користење на соодветни актуарски проценки, притоа земајќи ги во предвид сите идни обврски на друштвото за осигурување кои произлегуваат од поединечните договори за осигурување, вклучувајќи го и следново:

- 1) гарантирани плаќања на кои осигурениците имаат право;
- 2) бонуси на кои осигуреникот има право, поединечно или заедно со други осигуреници без оглед на видот на тие бонуси;
- 3) сите права кои осигуреникот може да ги избере врз основа на договорите за осигурување и
- 4) трошоци, вклучувајќи провизии.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

Признаениот износ на резервирање треба да биде најдобрата проценка на издаток баран за подмирување на сегашна обврска на датумот на билансот на состојба. Идни настани кој можат да влијаат на износот потребен за подмирување на обврската треба да бидат одразени на износот на резервирањето. Резервирањата се користат само за издатоци кој биле почетно признаени. Не смее да се признае како обврска било какво резервирање за идни побарување кој произлегле од договори за осигурување кој не постоеле на датумот на известувањето.

3.14.3 Признавање на посебната резерва

Поради реално оценување на вредноста на побарувањата по премија за осигурување и камата по премија, и побарувања по основ на регрес и проценка на ризикот од ненаплатливост на истите. Друштвото формира посебна резерва.

Посебната резерва се формира врз основа на доспеани ненаплатени побарувања по премија и камата и репрограмирани побарувања. Под рок на доспеаност се подразбира последниот ден на кој клиентот бил должен да плати одреден износ на пари, согласно со склучениот договор за осигурување (полиса) со друштвото. Во моментот на достасување на побарувањето достасаниот дел влегува во пресметката за посебна резерва.

Репрограмираните побарувања во договор со должникот се класифицираат спрема првобитниот датум на доспевање.

Репрограмираните побарувања во договор со нов должник се класифицираат спрема датум на доспевање на новиот договор.

Побарувањата од клиенти во стечај или ликвидација задолжително се резервираат 100% .

Посебната резерва се утврдува во согласност со класификацијата на достасаните ненаплатени побарувања категоризирани во ризични пондери од :

- Категорија А -Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 0 до 30 дена ;
- Категорија Б -Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 31 до 60 дена
- Категорија В - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 61 до 120 дена
- Категорија Г - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 121 до 270 дена.
- Категорија Д - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 270 до 365 дена
- Категорија Ѓ - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност повеќе од 365 дена

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

Посебна резерва на побарувањата класифицирани од премија за осигурување, камата по премија и побарувања по основ на регрес, се формира на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%-30%
В	од 61 до 120 дена	31%-50%
Г	од 121 до 270 дена	51%-70%
Д	од 271 до 365 дена	71%-90%
Ѓ	подолго од 365 дена	100%

Утврдената посебна резерва која произлегува од достасаните ненаплатени побарувања по премија и камата се признава преку билансот на успех, а се прикажува во билансот на состојба на посебна сметка

Сите останати достасани ненаплатени побарувања се резервираат согласно Правилникот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. Утврдените износ на резервирања се признаваат преку билансот на успех.

3.15 Пасивни временски разграничувања

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

4. Сметководствени проценки

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) *Технички и математички резерви од договори за неживотно и животно осигурување*

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврдат техничките и математичките резерви по договори за осигурување, кои се доволни за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на непријавени штети и пријавени, а неисплатени штети, постои можност да исплатениот износ по штета се разликува од иницијално утврдената обврска за истата.

На датумот на билансот на состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации, ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Резервите за штети вклучуваат:

- проценети обврски за настанати и пријавени но сеуште не решени штети,
- проценети обврски за настанати но непријавени штети,
- проценети обврски за трошоци за обработка на штети.

(a) Резерва за настанати и пријавени, но сеуште не решени штети ('IBNS'- Incurred but not settled)

Износот на резервацијата за настанати и пријавени, но се уште нерешени штети се утврдува според висината на очекуваната исплата, за секоја штета посебно на денот на исплатата, а врз основа на прибраната документација во штетата.

Резервата на штети, се врши перманентно со попис за сите штети кои по било кој основ на осигурување се остварени од дејностите на Друштвото.

При утврдувањето на износите за резервациите на штетите, се користат следниве пресметки за висина на штети од:

4. Сметководствени проценки (продолжува)

- проценителите на штети по видови на осигурување; и
- кога се работи за нематеријална штета, ликвидаторот на штета ја утврдува резервацијата на штетата врз основа на расположливата медицинска документација, а доколку истата не е доволна се бара мислење од лекар или друго стручно лице чии овластувања произлегуваат од природата на работата, а се во корелација со осигурителната и судската пракса.

При утврдување на износите за резервации на останатите материјални штети кои произлегуваат од нематеријални штети (ренти, изгубена заработувачка, надоместоци за социјално осигурување и слично), се користат мислењата на лекари, правници, актуари и други лица кои се стручни во доменот кој е потребен да се утврди висината на резервираната штета.

Износот на пријавените настанати, но се уште нерешени штети кои ќе се исплатуваат во облик на рента, се резервираат и капитализираат во следните износи:

- сегашна вредност; и
- процена на исплатата за идните ренти.

За пресметување на износите на резервациите на штети за рента, задолжително се користат таблиците за утврдување на обврските за резервирање на ренти, а можат да се користат за пресметување на резервација на рентите.

Пресметувањето на резервираниот износ за секоја рента се врши на тој начин што се утврдува годишниот износ на рента кој се множи со соодветниот фактор од Таблицата со фактори за утврдување на резервацијата и обврската за соодветниот пол и припадна старост за време додека важат условите за исплата на рента.

Штетите кои биле пријавени и резервирани на крајот на тековната година, а во наредната година не се ликвидирани или потполно ликвидирани, остануваат во резервација за неисплатениот дел на начин утврден во претходниот став.

Начинот на утврдување на износот на резервациите за штети се врши по следните основи:

1. утврдување на износот на резервации за штети на крајот на деловната година;
2. утврдување на износот на резервации за штети на крајот на пресметковниот период пократок од една година.

4. Сметководствени проценки (продолжува)

(б) Резервација за настанати, но непријавени штети ('IBNR'- Incurred but not reported)

Резервација за настанати, но непријавени штети се пресметува врз основа на статистички податоци за број и износ на настанати и пријавени односно ликвидирани штети, технологијата на обработка и исплата на штети, како и на останатите расположливи податоци.

Во зависност од карактеристиките на класата на осигурување и осигурителното портфолио, резервите за настанати, но непријавени штети ќе се пресметуваат со користење на еден или комбинација на следните актуарските методи:

- Триангулација на штети (Основен Chain Ladder),
- Триангулација на штети прилагодена за инфлација (Chain Ladder прилагоден за инфлација),
- Метод на просечен износ на штета - резервите по овој метод се пресметуваат како производ од проектираниот просечен износ на штета и проектираниот очекуван број на штети,
- Метод на очекуван коефициент на штета - очекуваниот коефициент на штета се утврдува од страна на Агенцијата,
- Bornhuetter - Ferguson-ова метода, и
- Други актуарски методи.

Друштвото при пресметката на резервите за настанати но непријавени штети првенствено го применува методот на триангулација на штети (основен или прилагоден на инфлација), освен во случаи кога нема доволно потребни историски податоци. Под потребни историски податоци се сметаат податоци за број и износ на настанати и пријавени односно исплатени штети на годишна основа, најмалку за претходните пет години.

По исклучок, за ризици што не се со долга опашка под потребни историски податоци се сметаат податоци за број и износ на настанати и пријавени односно исплатени штети на годишна основа, најмалку за претходните три години.

(в) Резервација за трошоци за обработка на штети

Резервацијата за трошоци за обработка на штети опфаќа резервација за директни и индиректни трошоци за обработка на штети.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се интегрален дел од резервите за настанати и пријавени штети, односно за настанати, но непријавени штети.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети се формираат заради покривање на трошоци за обработка на штети во случај на престанок на работењето на друштвото.

Минимален коефициент за нејзино пресметување е 0.5% од збирот на резервите за настанати и пријавени штети, резервите за настанати, но не пријавени штети и резервите за директни трошоци.

4. Сметководствени проценки (продолжува)

Висината на минималниот коефициент за пресметување на резервацијата за индиректни трошоци за обработка на штети. Друштвото ќе ја утврдува со посебна одлука на Одборот на Директори.

г) *Анализа на сензитивност*

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2012 година и 31 декември 2011 година се презентирани во табелата подолу.

31 декември 2012	Загуба за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	(237.210)	1.065.875	125.149	852%	-
Принос од вложувања (+200 п.п.)-неживот и живот	(234.579)	1.068.506	125.149	854%	2%
Принос од вложувања (-200 п.п.)-неживот и живот	(239.841)	1.063.244	125.149	850%	(2%)
2% зголемување на останати расходи- неживот и живот	(242.144)	1.060.941	125.149	848%	(4%)
2% намалување на останати расходи- неживот и живот	(232.276)	1.070.809	125.149	856%	4%
2% зголемување на настанати штети –неживот и живот	(243.842)	1.059.243	125.149	846%	(5%)
2%намалување на настанати штети –неживот и живот	(230.578)	1.072.507	125.149	857%	5%
31 декември 2011	Загуба за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	(71.710)	1.306.402	135.325	965%	-
Принос од вложувања (+200 п.п.)-неживот и живот	(69.307)	1.308.804	135.325	967%	2%
Принос од вложувања (-200 п.п.)-неживот и живот	(74.111)	1.304.000	135.325	964%	(2%)
2% зголемување на останати расходи- неживот и живот	(73.769)	1.304.343	135.325	964%	(2%)
2% намалување на останати расходи- неживот и живот	(69.650)	1.308.462	135.325	967%	2%
2% зголемување на настанати штети –неживот и живот	(80.091)	1.298.020	135.325	959%	(6%)
2%намалување на настанати штети –неживот и живот	(63.327)	1.314.784	135.325	972%	6%

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици

Активностите на Друштвото подлежат на повеќе видови ризици. Друштвото склучува договори кои носат ризик од осигурување или финансиски ризик или двата ризика. Пристапот на Друштвото во поглед на управувањето со ризикот е фокусиран на непредвидливоста на финансискиот пазар и тежнее да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот е во согласност со политиките одобрени од Одбор на директори.

5.1 Управување со ризик од осигурување

Ризикот кој произлегува од еден договор за осигурување претставува можност за настанување на осигурениот настан, како и неизвесноста на износот на надомест на штета. По самата природа на договорите за осигурување, овој ризик е случаен и според тоа тешко предвидлив.

За портфолио на договори за осигурување, каде се применува теорија на веројатност, се со цел да се одреди соодветно ниво на резерва, основниот ризик со кој се соочува Друштвото е да реалната штета и надоместот за истата ја надмине сметководствената вредност на обврската по осигурување. Ова може да настане бидејќи фреквентноста и озбилноста на штетата и надоместот за истата се поголеми од проценката за истите. Осигурителните настани се различни и реалниот број и износ на штети и надомест за истите варираат од година во година, од нивото воспоставено со употреба на статистички техники. Искуството покажува дека колку е поголемо портфолиото на слични договори за осигурување, толку е помала релативната варијабилност за очекуваниот исход. Во продолжение, колку е по диверзифицирано портфолиото толку е помалку веројатно да биде негативно погодено од промените во опаѓањето на истото. Друштвото има развиено стратегија за запишување на премии по диверзифицирани видови на осигурителни ризици, со цел да се намали варијабилноста на очекуваниот настан. Фактори кои влијаат на зголемување на ризикот од осигурување вклучуваат недостаток на диверзификација на ризикот во поглед на видови на осигурителни ризични настани, како и географска и секторска концентрација.

Цел на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Со ова контрола се обезбедува ефикасно менаџирање на приемот во осигурување и обезбедување на адекватно ниво на премија. Преку формализирани процедури со кои се запознаени сите вработени се обезбедува преземање во осигурување на клиенти со кои ќе се обезбеди одржување на профитабилноста на бизнисот. Во исто време потребно е во работењето да се обезбеди квалитетна услуга за продажбата.

Контролата на овој ризик се овозможува преку постоење на соодветни процедури и упатства за прием во осигурување. Исто така, постојат соодветни нивоа на овластувања за сите вработени во Секторот за прием во осигурување и агентите. Тековно се следи профитабилноста на секој производ одделно со детектирање на сегментите кои можат да влијаат на влошување на резултатот. Преку интегрираниот систем на евиденција и обработка на податоци се овозможува следење на резултатите за секој клиент одделно.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Тоа овозможува селекција на квалитетни клиенти и формирање на портфолија по одделните видови производи кои ќе дадат задоволителни резултати согласно политиките на компанијата. Во рамките на тековните активности се врши анализа и промена на постоечките услови и тарифи за осигурување.

Стратегија за реосигурување

Со цел да ја контролира својата изложеност кон загуби од настанати штети, како и да ги заштити изворите на капитал. Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи, со претходно посебно одобрување.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за оштетување како резултат не настанато признаено средство.

Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување.

Друштвото склучува договори за реосигурување со матичното претпријатие и со неповрзани реосигурители за да ја контролира изложеноста од загуби како резултат од настанување на еден штетен настан.

5.1.1 Концентрација на ризик од осигурување

Ризикот од концентрација на осигурување може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали кои се поврзани, кои доколку настанат штетни настани може да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Според тоа друштвото води посебна грижа во управување на ризикот од концентрација со тоа што прави диверзификација на портфолиото во поглед на концентрација на типови и видови на осигурителни штетни настани, географска и секторска концентрација.

Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

(а) Географска и секторска концентрација

Најголемиот дел на ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија, меѓутоа постои диверзифицираност во поглед на градовите низ Македонија и типовите на осигурителни настани. Друштвото внимателно ги следи ризиците кои произлегуваат од географската концентрираност и навремено реагира со соодветна стратегија на склучување или не склучување на договори за осигурување, онаму каде што е помал ризикот, односно поголем, респективно.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(б) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото води посебна стратегија за осигурување и реосигурување од овие ризици, според која за склучување на договор за осигурување и реосигурување, меѓу другите процедури, потребно е посебно одобрување од раководството.

Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

5.2 Управување со финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

5.2.1 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претатсвува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. Кјуби Македонија управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва, техничките резерви и капиталот. Кјуби Македонија со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	2012		2011	
	Живот	Неживот	Живот	Неживот
Финансиски средства				
- Должнички хартии од вредност чувани до достасување	-	156.412	-	118.764
- Сопственички инструменти расположливи за продажба	-	26.148	-	33.967
- Орочени депозити	98.000	571.751	119.000	621.993
Средства од реосигурување	-	9.636	-	8.105
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	-	207.693	-	615.647
Останати побарувања	4.701	54.779	76.139	175.594
Парични средства и паричен еквиваленти	1.536	36.730	3.687	82.145
Вкупно	104.237	1.063.149	198.826	1.656.215

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2012 и 2011 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Како што е прикажано во табелата 17,79%% (2011: 33%) од максималната кредитна изложеност се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања од неживотно осигурување, 57% (2011: 40%) се однесуваат на орочени депозити (животно и неживотно осигурување).

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува сопственички хартии од вредност расположливи за продажба и должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи издадени од Република Македонија. Во 2012 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата и го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Македонија.

Орочените депозити на Друштвото од неживотно осигурување се инвестирани во големи банки, додека од животно осигурување 90 илјади МКД во големи банки, а 8 илјади МКД во средни банки во Р.Македонија. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРМ. Средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Standard and Poor's Кредитен рејтинг агенцијата.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

Структурата на доспеаноста на Побарување по основ на премии и регреси презентирани подолу:

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Опис на позиција	Доспеани до 30 дена			Доспеани од 31 до 60 дена			Доспеани од 61 до 120 дена			Доспеани од 121 до 270 дена			Доспеани од 271 до 365 дена			Доспеани над 365 дена			Вкупно доспеани побарувања			Отпис на побар.	Вкупно	
	Недосп. еани побар.	Вкупни побар.	Износ на исправка на вредност	Сегашна вредност на побар.	Вкупни побар.	Износ на исправка на вредност	Сегашна вредност на побар.	Вкупни побар.	Износ на исправка на вредност	Сегашна вредност на побар.	Вкупни побар.	Износ на исправка на вредност	Сегашна вредност на побар.	Вкупни побар.	Износ на исправка на вредност	Сегашна вредност на побар.	Вкупни побар.	Износ на исправка на вредност	Сегашна вредност на побар.	Вкупни побар.	Износ на исправка на вредност			Сегашна вредност на побар.
по основ на премија	98.916	25.160	1	25.159	18.048	1.806	16.243	28.100	8.711	19.389	44.655	22.787	21.868	16.951	12.046	4.905	647.557	647.557	-	780.470	692.908	87.563	-	186.479
незгода	28.369	4.299	-	4.298	2.486	249	2.237	2.527	783	1.743	4.720	2.409	2.312	1.747	1.241	506	50.655	50.655	-	66.434	55.338	11.097	-	39.466
здравствено каско	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
моторни возила	6.491	1.468	-	1.468	1.973	197	1.776	2.235	693	1.542	5.207	2.656	2.552	2.410	1.711	699	107.428	107.428	-	120.720	112.685	8.036	-	14.527
каска шински возила	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
каска воздухоплови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.837	4.837	-	4.837	4.837	-	-	-
каска пловни објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-	50	50	-	-	-
карго имот од пожар и др. опасн. имот останато	1.651	950	-	950	148	15	133	458	142	316	1.507	769	739	780	554	226	18.287	18.287	-	22.129	19.766	2.363	-	4.01
АО (вкупно)	12.316	2.603	-	2.603	1.939	194	1.745	3.941	1.222	2.719	7.998	4.083	3.915	2.849	2.024	825	313.393	313.393	-	332.722	320.916	11.806	-	24.122
одговорност воздухоплови	26.926	5.891	-	5.890	4.067	407	3.660	5.687	1.763	3.924	7.888	4.027	3.861	3.348	2.378	970	64.636	64.636	-	91.517	73.211	18.305	-	45.231
одговорност пловни објекти општа одговорност	22.420	9.590	-	9.590	7.193	720	6.473	12.714	3.942	8.772	15.683	8.002	7.681	4.918	3.493	1.425	56.895	56.895	-	106.992	73.051	33.941	-	56.361
одговорност општа одговорност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.538	18.538	-	18.538	18.538	-	-	-
кредити	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
гаранции финансиски загуби правна заштита туристичка помош	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по основ на регрес	376	107	-	107	120	12	108	268	83	185	1.341	684	657	833	592	242	2.764	2.764	-	5.433	4.135	1.298	-	1.674
ВКУПНО	59	25	-	25	-	-	-	-	-	-	12	6	6	-	-	-	250	250	-	287	256	31	-	90
ВКУПНО	308	226	-	226	123	12	111	267	83	184	273	139	134	62	51	11	2.997	2.997	-	3.948	3.282	666	-	97
ВКУПНО	98.916	25.260	1	25.260	19.511	1.952	17.559	28.420	8.810	19.609	47.553	24.265	23.288	19.005	13.504	5.500	684.232	684.232	-	823.981	732.765	91.216	-	190.132

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Побарување по основ на поврат на штети - реосигурувачи

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во табелата подолу се презентирани побарувања по основ на штети по реосигурување од два најголеми реосигурувачи на 31 декември:

	2012	2011
Harris & Dixon	-	175.055
Heath Lambert	-	99.684

Во текот на 2012 Осигурување Кјуби Македонија изврши усогласување и пребивање на меѓусебните побарувања и обврски со матичната компанија Побарувањата и обврските по основ реосигурување беа вклучени во усогласувањето.

5.2.2 Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик од промена на пазарните цени, како што се промена на каматните стапки, цена на капиталот, промена на девизните курсеви кој ќе влијае врз приходите на Друштвото или врз вредноста на финансиските инструменти. Целта на управувањето со пазарниот ризик е да се контролира кредитната изложеност во прифатливи рамки, за оптимизирање на повратот од ризик

5.2.2.1 Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на финансиски вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и депозити).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

Заеднички обврски

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително. Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски – Неживотно осигурување

31 декември 2012 година	Инструменти со променлива каматна стапка	Вкупно	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Некамато- носни
Средства								
Финансиски вложувања								
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување		156.412	-	29.677	126.735	-	-	-
- Орочени депозити		571.751	-	91.551	222.200	258.000	-	-
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви		9.636	-	-	-	-	-	9.636
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување		207.693	-	-	-	-	-	207.693
Останати побарувања		54.779	-	-	-	-	-	54.779
Парични средства и парични еквиваленти		36.730	-	-	-	-	-	36.730
Обврски								
Бруто технички резерви		552.328	-	-	-	-	-	552.328
Обврски по основ на реосигурување		2.018	-	-	-	-	-	2.018
Обврски спрема осигуреници		396	-	-	-	-	-	396
Останати обврски		236.227	-	-	-	-	-	236.227
Неусогласеност на средствата и обврските		246.032	-	121.228	348.935	258.000	-	(482.131)

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
 Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски – Неживотно осигурување

31 декември 2011 година	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка						Некаматно-носни
		Вкупно	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
Средства								
Финансиски вложувања								
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	118.764	-	89.055	29.709	-	-	-	-
- Орочени депозити	621.993	-	88.761	267.732	265.500	-	-	-
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	8.105	-	-	-	-	-	-	8.105
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	615.647	-	-	-	-	-	-	615.647
Останати побарувања	175.594	-	-	-	-	-	-	175.594
Парични средства и парични еквиваленти	82.145	-	-	-	-	-	-	82.145
Обврски								
Бруто технички резерви	581.181	-	-	-	-	-	-	581.181
Обврски по основ на реосигурување	83.886	-	-	-	-	-	-	83.886
Обврски спрема осигуреници	1.631	-	-	-	-	-	-	1.631
Останати обврски	610.545	-	-	-	-	-	-	610.545
Неусогласеност на средствата и обврските	345.005		177.816	297.441	265.500	-	-	(395.752)

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
 Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски – Животно осигурување

31 декември 2012 година	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка						Некаматно-носни
		Вкупно	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
Средства								
Финансиски вложувања								
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	-	-	-	-	-	-	-	-
- Орочени депозити	98.000	-	9.000	45.000	44.000	-	-	-
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	4.701	-	-	-	-	-	-	4.701
Парични средства и парични еквиваленти	1.536	-	-	-	-	-	-	1.536
Обврски								
Бруто технички резерви	70.086	-	-	-	-	-	-	70.086
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	368	-	-	-	-	-	-	368
Неусогласеност на средствата и обврските	33.783	-	9.000	45.000	44.000	-	-	(64.217)

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски – Животно осигурување

31 декември 2011 година	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка						Некаматно-носни
		Вкупно	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
Средства								
Финансиски вложувања								
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	-	-	-	-	-	-	-	-
- Орочени депозити	119.000	-	30.000	45.000	44.000	-	-	-
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	76.139	-	-	-	-	-	-	76.139
Парични средства и парични еквиваленти	3.687	-	-	-	-	-	-	3.687
Обврски								
Бруто технички резерви	96.508	-	-	-	-	-	-	96.508
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	3.021	-	-	-	-	-	-	3.021
Неусогласеност на средствата и обврските	99.297	-	30.000	45.000	44.000	-	-	(19.703)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Сензитивна анализа на промени на каматните стапки – неживотно осигурување

На 31 декември 2012 Друштвото има каматносни депозити во износ од МКД 571.751 илјади (2011: МКД 621.933 илјади) и МКД 156.412 илјади државни записи (2011: МКД 118.763). Останатите позиции од билансот на состојба се некаматносни.

Анализата на сензитивноста на каматните стапки е дефинирана врз основа на изложеноста на каматниот ризик на датумот на известување. На датумот на известување, доколку каматните стапки на депозитите се поголеми/помали за 0.5%, а останатите променливи останат непроменети, загубата на Друштвото заклучно со 31 декември 2012 ќе се намали/зголеми за МКД 2.859 илјади (2011: профитот ќе се зголеми/намали за МКД 3.110 илјади).

Сензитивна анализа на промени на каматните стапки – животно осигурување

На 31 декември 2012 Друштвото има каматносни депозити во износ од МКД 98.000 илјади (2011:119.000). Останатите позиции од билансот на состојба се некаматносни.

Анализата на сензитивноста на каматните стапки е дефинирана врз основа на изложеноста на каматниот ризик на датумот на известување. На датумот на известување, доколку каматните стапки се поголеми/помали за 0.5% а останатите променливи останат непроменети загубата на Друштвото заклучно со 31 декември 2012 ќе се намали/зголеми за МКД 490 илјади (2011: профитот ќе се зголеми/намали за МКД 595 илјади).

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.2.2 Девизен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви. Друштвото го дисперзира ризикот со средства и обврски во евра, американски долари, фунти и швајцарски франци. Најголем дел од средствата и обврските се во евра и фунти. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција за 2013 од страна на НБРМ е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен. Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредностна средствата и обврските, по валути.

31 декември 2012- Неживот	МКД	ЕУР	ГБП	Останато	Вкупно
Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	156.412	-	-	-	156.412
Орочени депозити	571.751	-	-	-	571.751
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	9.636	-	-	-	9.636
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	187.089	20.550	-	-	207.639
Останати побарувања	34.508	20.271	-	-	54.779
Парични средства и парични еквиваленти	33.928	2.238	-	564	36.730
Вкупно средства	993.324	43.059	-	564	1.036.947
Бруто технички резерви	552.328	-	-	-	552.328
Обврски по основ на реосигурување	967	278	-	773	2.018
Обврски спрема осигуреници	396	-	-	-	396
Останати обврски	41.220	11.610	144.563	38.834	236.227
Вкупно обврски	594.911	11.888	144.563	39.607	790.969
Нето вредност	398.413	31.171	(144.563)	(39.043)	245.978

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

31 декември 2011- Неживот	МКД	ЕУР	Останато	Вкупно
Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	118.764	-	-	118.764
Орочени депозити	538.961	83.032	-	621.993
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	8.105	-	-	8.105
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	539.884	75.763	-	615.647
Останати побарувања	152.258	23.336	-	175.594
Парични средства и парични еквиваленти	51.612	30.164	369	82.145
Вкупно средства	1.409.584	212.295	369	1.622.248
Бруто технички резерви	581.181	-	-	581.181
Обврски по основ на реосигурување	45.873	37.934	79	83.886
Обврски спрема осигуреници	1.631	-	-	1.631
Останати обврски	610.545	-	-	610.545
Вкупно обврски	1.239.230	37.934	79	1.277.243
Нето вредност	170.354	174.361	290	345.005

31 декември 2012- Живот	МКД	ЕУР	Останато	Вкупно
Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	-	-	-	-
Орочени депозити	98.000	-	-	98.000
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	-	-	-	-
Останати побарувања	4.701	-	-	4.701
Парични средства и парични еквиваленти	1.536	-	-	1.536
Вкупно средства	104.237	-	-	104.237
Бруто технички резерви	70.086	--	-	70.086
Обврски по основ на реосигурување	-	--	-	-
Обврски спрема осигуреници	-	--	-	-
Останати обврски	368	-	-	368
Вкупно обврски	70.454	--	--	70.454
Нето вредност	33.783	-	-	33.783

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

31 декември 2011- Живот	МКД	ЕУР	Останато	Вкупно
Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	-	-	-	-
Орочени депозити	119.000	-	-	119.000
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	-	-	-	-
Останати побарувања	76.139	-	-	76.139
Парични средства и парични еквиваленти	3.687	-	-	3.687
Вкупно средства	198.826	-	-	198.826
Бруто технички резерви	96.508	--	-	96.508
Обврски по основ на реосигурување	-	--	-	-
Обврски спрема осигуреници	-	--	-	-
Останати обврски	3.021	--	-	3.021
Вкупно обврски	99.529	--	--	99.529
Нето вредност	99.297	-	-	99.297

Ризик од промени во девизните курсеви – неживотно осигурување

Функционална валута за Друштвото е македонскиот денар. Друштвото има побарувања и обврски во странски валути претежно во ЕУР и ГБП. Друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурување и со матичната компанија поради тоа Друштвото е изложено на ризик поврзан со флукуациите на девизните курсеви.

На 31 декември 2012 година Друштвото има позитивна нето изложеност во ЕУР во износ од МКД 31.171 илјади, негативна нето изложеност во ГБП во износ од МКД 144.563 илјади, како и негативна нето изложеност во други валути во износ од МКД 39.044 илјади за неживотното осигурување (2011: позитивна нето изложеност МКД 174.361 илјади во ЕУР и МКД 290 илјади во останати валути). Во животно осигурување Друштвото нема изложеност кон странски валути.

Сензитивната анализа на промената на девизните курсеви е спроведена при промени на курсевите на одделни валути врз основа на статистичките податоци кои покажуваат стабилност на курсот на еврото наспроти денарот.

На 31 декември 2012 доколку дојде до 0,5% зголемување/намалување на курсот на ЕУР и ГБП во однос на МКД загубата пред оданочување за дванаесет месечен период, заклучно со 31 декември 2012 година ќе се зголеми/намали за МКД 567 илјади (2011: загубата пред оданочување ќе се зголеми/намали - МКД 872 илјади).

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.3 Ризик на цената на капиталот

Ризик на цената на капиталот е можност дека цената на капиталот ќе флукутира под влијание на фер вредноста на капиталните вложувања и другите инструменти чија вредност произлегува од одредено капитално вложување или индекс на капитална цена. Примарната изложеност на капиталната цена произлегува од капиталните вложувања кои не се за тргување. Друштвото има капитални вложувања кои не се за тргување и кои подлежат на ризик на цената на капиталот.

Друштвото го управува ризикот на цената на капиталот преку одржување на диверзифицирано портфолио на капитални вложувања.

На 31 декември, ако цената на капиталот се зголеми/намали за 10%, а останатите променливи останат непроменети, загубата пред оданочување за дванаесет месечен период, заклучно со 31 декември 2012 ќе се зголеми/намали за МКД 2.615 илјади (2011: профитот пред оданочување ќе се зголеми /намали МКД 3.397 илјади).

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.4 Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување допеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Старосна анализа- Неживотно осигурување

31 декември 2012	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Средства						
Финансиски вложувања						
- Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	29.677	126.735	-	-	-	156.412
- Орочени депозити	91.551	222.200	258.000	-	-	571.751
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	9.636	-	-	9.636
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	144.624	35.632	27.437			207.693
Останати побарувања	12.125	18.656	10.969	13.029		54.779
Парични средства и парични еквиваленти	36.730	-	-	-	-	36.730
	314.707	403.223	306.042	13.029	-	1.037.001
Обврски						
Бруто технички резерви	-	39.041	312.568	200.719		552.328
Обврски по основ на реосигурување		-	-	2.018	-	2.018
Обврски спрема осигуреници	-		343	53		396
Останати обврски	28.456	1.510	10.073	-	196.188	236.227
	28.456	40.551	322.984	202.790	196.188	790.969
Нето ликвидност	286.250	362.672	(16.942)	(189.761)	(196.188)	246.032

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Старосна анализа- Неживотно осигурување (продолжува)

31 декември 2011	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Средства						
Финансиски вложувања						
- Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	89.055	29.709	-	-	-	118.764
- Орочени депозити	88.761	267.732	265.500	-	-	621.993
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	8.105	-	-	8.105
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	140.007	16.734	46.132	103.019	309.755	615.647
Останати побарувања	10.110	17.293	51.459	96.732	-	175.594
Парични средства и парични еквиваленти	82.145	-	-	-	-	82.145
	410.078	331.468	371.196	199.751	309.755	1.622.248
Обврски						
Бруто технички резерви	-	-	226.151	355.030	-	581.181
Обврски по основ на реосигурување	-	-	83.886	-	-	83.886
Обврски спрема осигуреници	-	636	995	-	-	1.631
Останати обврски	39.324	-	7.525	-	563.696	610.545
	39.324	636	318.557	355.030	563.696	1.277.243
Нето ликвидност	370.754	330.832	52.639	(155.279)	(253.941)	345.005

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Старосна анализа- Животно осигурување (продолжува)

31 декември 2012	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Средства						
Финансиски вложувања						
- Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	-	-	-	-	-	
- Орочени депозити	9.000	45.000	44.000	-	-	98.000
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-	-	-
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	4.701	-	-	-	4.701
Парични средства и парични еквиваленти	1.536	-	-	-	-	1.536
	10.536	49.701	44.000	-	-	104.237
Обврски						
Бруто технички резерви	70.086	-	-	-	-	70.086
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	368	-	-	-	368
	70.086	368	-	-	-	70.454
Нето ликвидност	(59.550)	49.333	44.000	-	-	33.783

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Старосна анализа- Животно осигурување (продолжува)

31 декември 2011	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Средства						
Финансиски вложувања						
- Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	-	-	-	-	-	-
- Орочени депозити	30.000	45.000	44.000	-	-	119.000
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-	-	-
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	1.364	-	-	74.775	76.139
Парични средства и парични еквиваленти	3.687	-	-	-	-	3.687
	33.687	46.364	44.000	-	74.775	198.826
Обврски						
Бруто технички резерви	-	-	35.990	49.774	10.744	96.508
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	3.021	-	-	-	3.021
	-	3.021	35.990	49.774	10.744	99.529
Нето ликвидност	33.687	43.343	8.010	(49.774)	64.031	99.297

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.5 Објективна вредност

Објективната вредност претставува износ за кој едно средство може да се замени или обврска да се подмири по пазарни услови. Во услови кога не постојат достапни пазарни цени кои би послужиле за вреднување на средствата и обврските на Друштвото, објективната вредност се базира на проценката од страна на менаџментот на Друштвото.

Објективната вредност на долгорочните финансиски вложувања се темели на пазарната вредност со исклучок на дел од хартиите од вредност кои не котираат на пазарот на хартии од вредност, во кој случај таа се утврдува врз основа на техники на вреднување кои вклучуваат анализа на расположливи финансиски извештаи.

Побарувањата по основ на премии и аванси во книговодството се изразени во сегашна вредност коригирани за исправка на вредноста. Проценетата реална вредност на побарувањата по основ на премии, дадени кредити и аванси ја претставува наплатливата вредност која што е утврдена со анализа и оценка на сервисирањето на долговите како и тековната финансиска состојба и статус на должниците.

Објективната вредност по основ на премии, дадени кредити и аванси, како и вложувањата во акции и други хартии од вредност е приближна со нивната книговодствена вредноста намалена за направената исправка на вредност.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност за неживотно осигурување:

	Заеми и побарувања	Чувани-до-достасаност	Расположиви за продажба	Останата амортизирана набавна вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2012						
Финансиски вложувања						
- Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	-	156.412	-	-	156.412	156.412
- Финансиски вложувања расположиви за продажба	-	-	26.184	-	26.184	26.184
- Орочени депозити	571.751	-	-	-	571.751	571.751
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	9.636	9.636	9.636
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	207.693	-	-	-	207.693	207.693
Останати побарувања	54.779	-	-	-	54.779	54.779
Парични средства и парични еквиваленти	36.730	-	-	-	36.730	36.730
	870.953	156.412	26.184	9.636	1.063.185	1.063.185
Бруто технички резерви	-	-	-	552.328	552.328	552.328
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	2.018	2.018	2.018
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	396	396	396
Останати обврски	-	-	-	236.227	236.227	236.227
	-	-	-	790.969	790.969	790.969
31 декември 2011						
Финансиски средства						
- Должнички хартии од вредност чувани-до-достасаност	-	118.764	-	-	118.764	118.764
- Орочени депозити	621.993	-	-	-	621.993	621.993
Средства од реосигурување	-	-	-	8.105	8.105	8.105
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	615.647	-	-	-	615.647	615.647
Останати побарувања	175.594	-	-	-	175.594	175.594
Парични средства и паричен еквивалент	82.145	-	-	-	82.145	82.145
	1.495.379	118.764	33.967	8.105	1.656.215	1.656.215
Бруто технички резерви	-	-	-	581.181	581.181	581.181
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	83.886	83.886	83.886
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	1.631	1.631	1.631
Останати обврски	-	-	-	610.545	610.545	610.545
	-	-	-	1.277.243	1.277.243	1.277.243

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност за животно осигурување:

	Заеми и побарувања	Чувани-до-достасаност	Расположиви за продажба	Останата амортизирана набавна вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2012						
Финансиски вложувања						
- Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	-	-	-	-	-	-
- Финансиски вложувања расположиви за продажба	-	-	-	-	-	-
- Орочени депозити	98.000	-	-	-	98.000	98.000
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-	-	-
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	4.701	-	-	-	4.701	4.701
Парични средства и парични еквиваленти	1.536	-	-	-	1.536	1.536
	104.237	-	-	-	104.237	104.237
Бруто технички резерви	-	-	-	70.086	70.086	70.086
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	368	368	368
	-	-	-	70.454	70.454	70.454
31 декември 2011						
Финансиски средства						
- Должнички хартии од вредност чувани-до-достасаност	-	-	-	-	-	-
- Орочени депозити	119.000	-	-	-	119.000	119.000
Средства од реосигурување	-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	76.139	-	-	-	76.139	76.139
Парични средства и паричен еквивалент	3.687	-	-	-	3.687	3.687
	198.826	-	-	-	198.826	198.826
Бруто технички резерви	-	-	-	96.508	96.508	96.508
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	3.021	3.021	3.021
	-	-	-	99.529	99.529	99.529

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.6 Управување со капиталот

Друштвото за осигурување е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи . Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се;

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулативата;
- Да се заштити способноста на Друштвото да обезбеди дивиденда за акционерите;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Друштвото е во согласност со законската регулатива ако, капиталот е адекватен на маргината на солвентност.

Маргина на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од Раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива и истата се известува на тримесечна основа.

Сопствените средства на Друштвото се составени од основниот капитал кој вклучува: обични и приоритетни акции, резерви на сигурност, ревалоризациони резерви и задржана добивка или акумулирана загуба.

При пресметка на основниот капитал како одбитни ставки се земаат сопствени акции, долгорочни нематеријални средства, пренесени непокриени загуби од тековната година и други потенцијални обврски кои друштвото има обврска да ги прикаже во вонбилансна евиденција.

Согласно законската регулатива акционерскиот капитал на друштвото, треба најмалку да биде во висина на гарантниот фонд. Ова не се применува за осигурување живот бидејќи друштвото не поседува лиценца за вршење работа при осигурување живот, па во полето на гарантниот капитал е претставен реалниот капитал за осигурување живот.

Согласно пресметките за маргина на солвентност заклучно со 31 декември 2012, минимален капитал кој треба да го поседува Осигурување КЈУБИ Македонија е следниот:

Маргина на солвентност

	2012		2011	
	Осигурување неживот	сигурување живот	Осигурување неживот	Осигурување живот
Маргина на солвентност	122.312.846	2.859.118	131.401.936	3.923.624
Износ на гарантен капитал	276.750.000	115.018.108	276.772.500	55.306.000

Маргината на солвентност на друштвото за осигурување се пресметува со примена на методот - стапка на премија или методот - стапка на штети, во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат.

- Според методот на стапка на премија се зема вкупниот износ на бруто полисирани премии за осигурување и реосигурување во последната деловна година, се намалува за износот на сторнираните односно отпишаните износи на премија во таа деловна година, истиот се множи со дадени коефициенти
- Според методот на стапка на штети вкупниот износ на бруто исплатени штети за осигурување и реосигурување во последните три деловни години, зголемен за бруто резервите за штети по основ на осигурување и реосигурување на крајот на последната деловна година од периодот и намален за бруто резервите за штети по основ на осигурување и реосигурување на почетокот на тој период, се дели со три, и се множи со дадени коефициенти.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.6 А Потребно ниво на маргина на солвентност за неживотно осигурување

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување во МКД	
		Тековна година 2012	Претходна година 2011
Бруто полисирана премија	1	688.602.316	744.380.849
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	110.700.000	110.709.000
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	11.776.371	20.692.936
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4		
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5		
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	122.476.371	131.401.936
Бруто исплатени штети	7	317.446.020	362.430.853
Нето исплатени штети	8	317.022.181	362.430.853
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50. доколку е помал)	9	1.00	1.00
Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]=[6]*[9])	10	122.312.846	131.401.936
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	1.130.494.175	1.379.824.980
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	261.562.419	272.499.745
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	261.060.372	323.144.976
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	376.998.741	443.059.916
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0.26	16	98.019.673	111.939.100
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0.23	17	-	2.880.731
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18	-	-
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19	-	-
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	98.019.673	114.819.831
Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]=[20]*[9])	21	97.888.801	114.819.831
Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10].[21]))	22	122.312.846	131.401.936

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.6 Б Потребно ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот

		Класа 19 во МКД Тековна година 2012	Класа 19 во МКД Претходна година 2011
Бруто математичка резерва	1	68.376.460	93.711.627
Нето математичка резерва	2	68.376.460	93.711.627
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0.85. доколку е помал)	3	1,00	1,00
Релевантен фактор	4	4.00%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	2.735.058	3.748.465
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	6		
ризик од смрт до 3 години	6		
ризик од смрт од 3 до 5 години	7		
ризик од смрт (освен [6] и [7])	8	14.180.172	20.827.904
Вкупно ($[6]*0.1\% + [7]*0.15\% + [8]*0.3\%$)	9	42.540	62.484
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	14.180.172	20.827.904
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0.50. доколку е помал)	11	1,00	1,00
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	42.540	62.484
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	2.777.599	3.810.949

5.2.6 В Потребно ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување на живот

		Дополнително осигурување	
		Тековна година 2012	Претходна година 2011
Бруто полисирана премија	1	452.886	625.976
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	81.519	112.676
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	-	-
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ($[4]=[2] + [3]$)	4	81.519	112.676
Бруто исплатени штети	5	179.630	269.000
Нето исплатени штети	6	179.630	269.000
Коефициент ($[7]=[6]/[5]$ или 0.50 доколку е помал)	7	1,00	1,00
Пресметана маргина на солвентност дополнително осигурување ($[8]=[4]*[7]$)		81.519	112.676

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото, односно лимити до кои може да се вложуваат средствата кои служат за покривање на техничките/математички резерви.

Друштвото управува со својата финансиска позиција така што балансира со квалитетот, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

Неживотно осигурување	2012	2011
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки (дозволено - 3%)	36.730	82.145
Хартии од вредност издадени до Р.М или НБРМ (дозволено - 80%)	156.412	118.764
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ (дозволено - 80%)	-	-
Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ (дозволено - 60%)	571.751	621.993
	764.892	822.902
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	552.328	581.181
Дел за реосигурителот	(9.636)	(8.105)
Вкупно нето технички резерви	542.693	573.076
	222.201	249.826
Животно осигурување	2012	2011
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки (дозволено - 3%)	1.536	3.687
Хартии од вредност издадени до Р.М или НБРМ (дозволено - 80%)	-	-
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ (дозволено - 80%)	-	-
Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ (дозволено - 60%)	98.000	119.000
	99.536	122.687
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	70.086	96.508
Дел за реосигурителот	-	-
Вкупно нето технички резерви	70.086	96.508
	29.450	26.179

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, краткорочните депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување.

Вложување на средствата кои ги покриваат техничките резерви- Неживотно осигурување

На 31 декември 2012 година краткорочните депозити во банки изнесуваат 60,5% (2011: 62%), односно МКД 344.551 илјади (2011: МКД 368.794 илјади) се користат за покривање на техничките резерви од вкупните средства, додека државните записи и државните обврзници изнесуваат 27,5% (2011:20%) односно МКД 156.412 илјади (2011: МКД 118.763 илјади) од вкупните средства прикажани во табелата погоре. Дозволениот законски лимит за пари и парични еквиваленти е 3% кој Друштвото заклучно со 31.12.2012 го запазува, (2,9%) односно во износ од МКД 16.570 илјади (2011: МКД 17.192 илјади односно 2,9%) кој се однесува за покривање на техничките резерви, Останатите средства се користат за покривање на капиталот.

Вложување на средствата кои ги покриваат математички резерви- Животно осигурување

На 31 декември 2012 година краткорочните депозити во банки изнесуваат 92,7% (2011:93,2%) (дозволен законски лимит 60%), додека вложувања во државните записи и државните обврзници нема. Дозволениот законски лимит за пари и парични еквиваленти е 3%, а друштвото има 1,8% заклучно со 31.12.2012 (2011:2,5%).

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6. Заработена премија (нето приходи од премија)

класа на осигурување	брuto полисирана премија за осигурување	премија предадена во реосигурување	2012		заработена премија
			промени во брутo резервата за преносна премија	промени во брутo резервата за преносна премија дел за реосигур.	
незгода моторни возила	86.991	2.109	3.389	-	88.271
воздухоплови	96.544	2.062	6.833	307	101.622
пловни објекти	-	-	-	-	-
карго имоти од пожар имоти останато	32.786	3.521	(85)	(230)	28.950
одговорност од употреба на моторни возила	89.750	18.768	1.573	619	73.174
одговорност од употреба на возила	139.613	8.067	4.116	783	136.445
одговорност од употреба на возила	211.688	33.826	2.606	1.409	181.877
одговорност од употреба на пловни објекти	-	-	-	-	-
Општа одговорност	254	-	(33)	-	221
Гаранции	16.718	2.648	(1.144)	(605)	12.321
финансиски загуби	105	-	3	-	108
туристичка помош	2.734	-	172	-	2.906
Вкупно	11.419	333	408	-	11.494
Вкупно	688.602	71.334	17.838	2.283	637.389

Во вкупниот износ на брутo полисирана премија во износ од МКД илјади 688.602 е вклучена Брутo полисирана премија за осигурување во износ од МКД 683.113 илјади и Брутo полисирана премија за реосигурување/ретроцесија во износ од МКД 5.489 илјади.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6. Заработена премија (нето приходи од премија)

класа на осигурување	бруто полисирана премија	премија предадена во реосигурување	2011		заработена премија
			промени во бруто резервата за преносна премија	промени во бруто резервата за дел за реосигурување	
незгода	95.301	-	2.342	-	97.643
моторни возила	109.270	246	4.055	115	113.194
воздухоплови	-	-	-	-	-
пловни објекти	-	-	22	-	22
карго	33.589	1.666	981	48	32.952
имоти од пожар	93.742	8.830	31.413	2.299	118.624
имоти останато	153.902	9.634	(15.747)	4.076	132.597
одговорност од употреба на моторни возила	230.445	527	(1.771)	244	228.391
одговорност од употреба на воздухоплови	-	-	-	-	-
одговорност од употреба на пловни објекти	123	-	36	36	195
Општа одговорност	11.998	843	251	256	11.662
Гарансии	126	-	3	-	129
финансиски загуби	3.321	-	28	-	3.349
туристичка помош	12.564	-	781	-	13.345
Вкупно	744.381	21.746	22.394	7.074	752.103

Во вкупниот износ на бруто полисирана премија во износ од МКД илјади 744.381, е вклучена Бруто полисирана премија за осигурување во износ од МКД 742.194 илјади и Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија во износ од МКД 2.187 илјади.

7. Останати осигурително технички приходи намалени за реосигурување

	2012	2011
Наплатени отпишани побарувања	10.778	14.366
Приходи од гарантен фонд за регреси	7.247	2.582
Приходи од гарантен фонд за непознато и неосигурано возило	-	-
Надомест за исплатени штети	5.237	4.729
Преносна премија во бонуси	5.408	5.595
Останато(регреси од претходни години)	1.381	2.717
Вкупно	30.051	29.989

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

8. Останати приходи

Останати приходи	2012	2011
Наплатени судски трошоци	1.932	6.784
Приходи од закупнина	6.185	5.864
Приходи за спроведување на осигурување	1.637	2.293
Приходи од ИТ услуги	4.226	-
Приходи од продажба на недвижности	-	3.309
Наплатени вонредни приходи	-	3.241
Провизија по основ на договор со Харис и Диксон	-	-
Приходи по основ пенали	-	320
Приходи по основ на отпис на обврски добавувачи за провизија	65.143	-
Останато	955	1.750
Вкупно	80.078	23.561

9. Настанати штети

	2012		2011	
	Бруто исплатени штети	Промени во бруто резервите за штети	Бруто исплатени штети	Промени во бруто резервите за штети
незгода	45.371	(1.287)	59.464	5.200
моторни возила	67.005	(4.400)	66.890	8.040
воздухоплови	-	-	-	-
пловни објекти	-	-	-	(2)
карго	1.008	(597)	1.664	(1.923)
имоти од пожар	11.655	(1.500)	23.099	(4.680)
имоти останато	54.203	7.361	59.296	1.159
одговорност од употреба на моторни возила	134.512	(11.137)	146.895	27.513
одговорност од употреба на воздухоплови	-	-	-	-
одговорност од употреба на пловни објекти	-	-	-	(6)
Општа одговорност	501	(413)	680	1.098
Гаранции	-	1.079	-	(4)
финансиски загуби	446	(69)	193	(77)
туристичка помош	2.745	(52)	4.250	124
Штети од активно реосигурување			-	(84)
Вкупно	317.446	(11.015)	362.431	36.358
Намалување за приход од регреси	(11.568)		(22.986)	
Бруто исплатени штети дел за реосигурување	328		-	
Нето трошоци за штети	295.191		375.803	

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

9. Настанати штети (продолжува)

Податоци за коефициент на штети .коефициент на трошоци и комбиниран коефициент –неживот

Класа на осигурување	2012 Коефициент			2011 Коефициент		
	Штети	Трошоци	Комбиниран	Штети	Трошоци	Комбиниран
Незгода	50%	54%	104%	66%	58%	124%
Каско	58%	49%	107%	66%	55%	121%
Карго	1%	59%	60%	1%	53%	52%
имоти пожар	14%	66%	80%	16%	63%	79%
Имоти останато	45%	60%	105%	45%	62%	107%
Авто одговорност	64%	65%	129%	66%	52%	118%
Одговорност пловни објекти	0%	55%	55%	17%	-	17%
Општа одговорност	1%	78%	79%	13%	92%	105%
Гаранции	1004%	45%	1049%	3%	43%	40%
Финансиска загуба	13%	66%	79%	3%	58%	62%
Туристичка помош	23%	69%	92%	33%	80%	112%
Вкупно	46%	60%	106%	50%	56%	106%

10. Нето трошоци за спроведување на осигурувањето

	2012	2011
Провизија за брокери	21.842	23.561
Провизија агенции за застапување	40.152	28.798
Провизија за реосигурување	831	-
Плати агенти	66.315	51.290
Маркетинг	5.950	10.213
Плати администрации	94.465	134.623
Останати примања на вработени	7.661	14.173
Примања на членови на орган на управување	4.287	4.253
Потрошена топлотна и ел.енергија	24.753	22.464
Поштенски трошоци	3.471	4.037
Мобилна телефонија и интернет	4.738	5.187
Комунални трошоци	2.141	2.859
Тековно и инвестиционо одржување	14.675	16.503
Обезбедување	5.407	5.536
Административни судски трошоци	1.465	3.616
Премија за осигурување	3.786	3.940
Амортизација	15.342	17.523
Останати административни трошоци	21.229	22.984
Вкупно	338.510	371.560

11. Останати осигурително технички трошоци

	2012	2011
Трошоци за исплата на штети за непознати и неосигурани возила	7.057	8.713
Противпожарен придонес	7.070	8.994
Придонес за здравство	2.040	1.158
Трошоци за супервизорски орган	6.613	7.335
Финансирање на Национално биро	1.831	1.981
Останато	825	1.187
Вкупно	25.436	29.368

12. Останати расходи вклучувајќи вредносни усогласувања

	2012	2011
Отпис на регресни побарувања	-	17.489
Отпис на услужно исплатени штети	1.429	15.975
Вредносно усогласување на регресни побарувања	26.703	13.511
Вредносно усогласување на останати побарувања	53	7.094
Вредносно усогласување и отпис на побарувања по основ закуп	214	2.945
Отпис на побарувања од КЈУБИ	111.519	-
Обврска по основ на регреси	8.079	-
Останати расходи	33.332	42.730
Вкупно	181.329	99.744

13. Данок на добивка односно загуба

	2012	2011
Тековен данок/ признаен во биланс на успех	12.663	5.719
Вкупно	12.663	5.719

Усогласување со применетата даночна стапка

	2012		2011	
	Живот	Неживот	Живот	Неживот
Добивка пред оданочување	-	-	-	-
Загуба пред оданочување	65.675	152.357	1.579	64.411
<i>Данок пресметан по даночна стапка</i>	6.514	12.663		
Расходи непризнаени за даночни цели	65.143	126.635	-	51.194
Даночен кредит	-	-	-	-
Данок на добивка односно загуба	6.514	12.663	-	5.719

13. Данок на добивка односно загуба (продолжува)

Даночните власти можат во период од 5 до 10 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат ревизија и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални обврски во контекст на горенаведеното.

14. Вложувања во нематеријални средства

	2012	2011
<i>На 01. Јануари</i>		
Набавна вредност	15.104	14.788
Акумулирана амортизација	(14.308)	(13.561)
Нето книговодствена вредност		
Година завршена на 31.Декември	796	1.227
Почетна нето книговодствена вредност	796	1.227
Зголемување	20	316
Амортизација	415	(747)
Нето книговодствена вредност на 31.Декември		
Набавна вредност	15.124	15.104
Акумулирана амортизација	(14.723)	(14.308)
Нето книговодствена вредност	401	796

15. Вложувања во недвижности

	2012	2011
На 1 јануари		
Набавна вредност	879.184	893.814
Акумулирана амортизација	(241.099)	(225.404)
Нето книговодствена вредност	638.085	668.410
Година завршена на 31 декември		
Почетна нето книговодствена вредност	638.085	668.410
Зголемување	5.353	7.127
Отуѓувања и отписи	(4.191)	(16.486)
Пренос од материјални вложувања	-	1.916
Амортизација	(22.778)	(22.882)
Крајна нето книговодствена вредност	616.469	638.085
На 31 декември		
Набавна вредност	880.346	879.184
Акумулирана амортизација	(263.877)	(241.099)
Нето книговодствена вредност	616.469	638.085

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија, Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

16. Материјални вложувања

	Градежни објекти	Компјутери	Мебел и опрема	Моторни возила	Инвестиции во тек градежи	Инвестиции во тек опрема	Останато	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2011								
Набавна вредност	318.737	66.476	206.425	16.313	1.247	475	1.426	611.099
Акумулирана амортизација	99.702	58.879	197.911	10.689				367.181
Нето книговодствена вредност	219.0345	7.597	8.514	5.624	1.247	475	1.426	243.918
Година завршена на 31 декември 2011								
Почетна нето книговодствена вредност	219.035	7597	8.514	5.624	1.247	475	1.426	243.918
Зголемување	1.328	1.317	1.311	1.651	4.799	4.734	172	15.313
Пренос од инвестиции во тек	(1.916)	-	-	-	(3.903)	(4.614)	-	(10.433)
Пренос од вложувања во недвижности	(4.700)	-	-	-	-	-	-	(4.700)
Расходувања и отуѓувања		(2)	-	-	-	-	-	(2)
Амортизација	(7.761)	(3.459)	(1.799)	(2.586)	-	-	-	(15.605)
Нето книговодствена вредност На 31 декември 2011	205.986	5.454	8.025	4.689	2.143	596	1.598	228.491
Набавна вредност	309.796	67.644	197.220	14.190	2.143	596	1.598	593.186
Акумулирана амортизација	103.810	62.190	189.195	9.500	-	-	-	364.695
Нето книговодствена вредност на 31 декември 2011	205.986	5.454	8.025	4.689	2.143	596	1.598	228.491
Почетна нето книговодствена вредност	205.986	5.454	8.025	4.690	2.143	596	1.598	228.491
Зголемување	1.914	1.436	63	371	-	711	-	4.495
Пренос од вложувања во недвижности	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходувања и отуѓувања	-	-	-	-	(1.982)	-	-	(1.982)
Корекција		-	-	-	-	-	-	-
Амортизација	(7.774)	(2.986)	(1.937)	(2.230)	-	-	-	(14.927)
Крајна нето книговодствена вредност На 31 декември 2012	200.126	3.904	6.150	2.831	161	1.307	1.598	216.077
Набавна вредност	311.710	69.080	187.173	12.255	161.	1.307	1.598	583.284
Акумулирана амортизација	111.584	65.176	181.023	9.424	-	-	-	367.206
Нето книговодствена вредност	200.126	3.904	6.150	2.831	161	1.307	1.598	216.077

*Позициите градежни објекти во износ од 200.126 МКД илјади (2011: МКД 205.986 илјади) и инвестиции во тек во износ од 161 МКД илјади (2011: МКД 2.143 илјади ден) се содржани во билансот на состојба на позиција градежни објекти.

**Позициите компјутери, мебел и опрема, моторни возила и инвестиции во тек на опрема се содржани во билансот на состојба на позиција опрема.

17. Останати финансиски вложувања

	2012	2011
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	156.412	118.764
Депозити	571.751	621.993
Финансиски вложувања расположиви за продажба		
-претпријатија	183.824	202.625
Банки	70.570	68.626
Останати институции	57.033	57.033
Вкупно	1.039.590	1.069.041
Исправка на вредност	(285.279)	(294.317)
Нето	754.311	774.724

Депозитите во неживот со рок на доспевање до 91 дена во износ од МКД 310.200 илјади со каматна стапка од 3,50% до 3,65% депозити до една година во износ МКД 258.000 илјади со каматни стапки од 4,5% на годишно ниво и депозити орочени за два дена во износ МКД 3.551 илјади со каматна стапка од 0,6%.

18. Побарувања од непосредни работи на осигурување

	2012	2011
Побарувања од осигуреници	879.386	894.941
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	141.977	143.883
Вкупно	1.021.363	1.038.824
Исправка на вредност	(834.884)	(710.088)
Нето побарувања	186.479	328.736

19. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување

	2012	2011
Побарувања по основ на регрес	43.511	42.785
Побарувања по основ на услужно исплатени штети	20.271	17.737
Побарувања од Национално биро	7.615	6.652
Побарувања од Кјуби Reinsurance Ltd.	-	5.148
Побарувања по основ штети	5.157	5.589
Побарувања за дадени аванси	5.415	5.416
Вкупно побарувања	81.969	83.327
Исправка на вредност	(45.272)	(25.527)
Нето вредност на побарувања	36.697	57.800

20. Побарувања по основ финансиски вложувања

	2012	2011
Побарувања од камата	777	986
Побарување на закуп	17.435	21.661
побарувања од тргување со хартии од вредност	1.588	1.237
Вкупно	19.800	23.884
Исправка на вредност	(2.762)	(2.944)
Нето вредност на побарувања	17.038	20.940

21. Останати побарувања

	2012	2011
Побарувања од вработени	871	1.322
Побарувања од Кјуби	111.519	92.399
Останати побарувања - дополнителна незгода	158	2.813
Побарувања од купувачи - останато	15	-
Останати побарувања	-	320
Вкупно	112.563	96.854
Исправка на вредност	(111.519)	-
Нето вредност на побарувања	1.044	96.854

Износот од МКД 111.519 илјади (2011 МКД 93.399 илјади) претставува побарување од QBE Insurance International што се однесува на понудените опциони права на вработените на QBE Македонија во текот од 2002 до 2012 година исплатени од страна на QBE Македонија во име и за сметка на QBE Insurance International. За истите во 2012 год согласно порамнување на меѓусебните побарувања и обврски со матичната компанија QBE Македонија направи исправка на вредност во вкупен износ од МКД 111.519 илјади .

22. Парични средства и останати парични еквиваленти

	2012	2011
Парични средства во благајна		
- во денари	46	33
- во девизи		
Жиро сметка	33.884	51.578
-во денари		
- во девизи	2.800	30.534
Вкупно	36.730	82.145

23. Технички резерви

	2012	2011
Бруто резерва за преносна премија	289.004	306.841
Резервации за настанати пријавени штети	159.201	161.619
Резервации за не настанати непријавени штети	101.060	109.525
Резерви за бонуси и попусти	1.762	1.840
Останати технички резерви	1.301	1.356
Бруто технички резерви	552.328	581.181

24. Останати обврски

	2012	2011
Примени аванси по основ осигурување	8.853	10.112
Провизии на агенти	5.360	4.166
Обврски спрема Кјуби	196.188	493.933
Обврски за придонеси и членарини	1.879	1.874
Обврски кон Национално биро	483	308
Добавувачи за материјални вложувања	1.307	2.992
Добавувачи за обртни средства	8.029	9.298
Обврски спрема вработени	8.412	11.235
придонеси и даноци по основ плата	4.001	4.452
Обврски кон осигурување живот	1.715	72.175
Вкупно	236.227	610.545

25. Пасивни временски разграничувања

	2012	2011
Пресметани обврски за реосигурување	59.942	60.544
Пресметани провизии	3.737	2.506
Обврски за противпожарен придонес	11.159	4.091
Останато	15.132	-
Вкупно	89.970	67.141

26. Капитал и резерви

Акционерски капитал

Во број на акции	2012	2011
На 1 јануари - целосно платени	717.462	717.462
Издадени во текот на годината	-	-
На 31 декември - целосно платени	717.462	717.462

На 31 декември 2012 година одобрениот акционерски капитал се состои од 636,645 (2011: 636,645) обични акции со номинална вредност од ЕУР 51.13 по акција и 80.817 приоритетни партиципативни акции без право на глас со номинална вредност од ЕУР 51.13. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Акционерската структура на Друштвото е:

	% од акциите со право на глас
QBE Reinsurnace (Europe) Limited	73,51%
Останати правни и физички лица	26,49%

Дивиденди

По денот на изготвување на билансот на состојба нема дивиденди предложени од Управниот одбор на Друштвото.

27. Административни трошоци-живот

	2012	2011
Трошоци за банкарски услуги	66	61
Трошоци за спроведување на осигурување	1.638	2.294
Вкупно	1.704	2.355

28. Останати побарувања- живот

	2012	2011
Побарувања за дадени аванси за штети	4.566	4.794
Побарувања од придружни ентитети -погрешна дознака	-	1.364
Побарувања од неживот	135	69.981
Вкупно	4.701	76.139

29. Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања (живот)

Во текот на 2012 год Друштвото изврши анализа на побарувањата во живот од неживот. Поради нивната природа и застареност (истите се со потекло од пред 2005 година) донесе одлука за отпис на истите. Отписот се рефлектира и во трошоците во живот во износ од МКД 65.389 илјади и како непризнат даночен трошок е основаца за данок на добивка во осигурување живот .

30. Вонбиланска евиденција -пасива

Согласно усвоеното Упатство за евидентирање на работењето помеѓу Националното биро и осигурителните друштва во 2012 год Друштвото вонбилансно евидентира резервација за пријавени штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила во износ од МКД 17.097 илјади.

31. Трансакции со поврзани лица

Матично и основно матично друштво

Друштвото е во доминантна сопственост на QBE Reinsurnace (Europe) Limited.

Трансакции со Матичното друштво

Состојбата на крајот на годината со Матичното друштво биле како што следи:

	2012	2011
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	-	103.453
Обврски по основ на реосигурување	50.444	366.369
Останати обврски	144.563	189.710
	195.007	452.626

Во текот на 2012 година Осигурување QBE Македонија направи усогласување на побарувањата и обврските со Матичното друштво , при што изврши пребивање на побарувањата со дел од обврските и на дел од обврските изврши плаќање.

Трансакциите со QBE Reinsurnace (Europe) Limited во текот на годината биле како што следи:

	2012	2011
Обврски по основ на реосигурување	123.943	28.575
Приходи од провизии и надомести	424	-
	123.519	28.575

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на Одбор на директори на Друштвото, вклучени во Административни трошоци се како што следува:

	2012	2011
Краткорочни користи за вработените	4.287	4.253
	4.287	4.253

32. Превземени и потенцијални обврски

Судски спорови

Во рамките тековните активности, постои можност да се добијат тужби против Друштвото. Врз основа на сопствени проценки, како и интерни и екстерни консултанти, раководството на Друштвото смета дека тужбите нема да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена резервација во финансиските извештаи.

33. Настани после завршната сметка

По денот на составување на завршната сметка не се случиле настани од материјално значење, а кои имаат влијание на финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012.

Годишната сметка на Друштвото за 2012 год беше усвоена на ден 27.02.2013 год од страна на Одборот на директори. Од страна на VIG (Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe) на ден 01.03.2013 год во Сл.весник на РМ бр 33 објавена е понуда за откуп на сите акции издадени од страна на Друштвото. По истекот на рокот предвиден во понудата од страна на Комисијата за хартии од вредност (на седница одржана на 29.03.2013 година) донесено е решение со кое понудата за откуп е утврдена како успешна, (VIG откупи 92,9% од акциите со право на глас во Друштвото) Согласно одредбите од Законот за превземање на акционерски друштва и одредбите од Законот за хартии од вредност ,по исплата на средствата за продадените акции следува упис на VIG како нов акционер во акционерската нига на Друштвото која се води во Централниот регистар.

Во однос на постапката за превземање на Друштвото, Одборот на директори ги превзема сите обврзувачки дејствија.

QBE МАКЕДОНИЈА

Ул.11 Октомври бр.25 1000 Скопје

info@mk.qbe.com

тел +389 2 3115 188, факс +389 2 3137 154

www.QBEurope.com/makedonija